



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 27 октомври 1972
Скопје
Број 34
Год. XXVIII

Претплата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

325.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Се прогласува Законот за премерот и катастарот на земјиштето,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 18 септември 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 18 септември 1972 година.

Број 03-2351
19 септември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Премерот на земјиштето (во натамошниот текст: премерот) се врши заради утврдување на податоците потребни за хоризонтална и висинска претстава на теренот на територијата на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Република) со цел за користење на сите податоци за стопански, технички, научни и управни цели, како и за други потреби на државните органи, организациите на здружениот труд, други организации и граѓаните.

Член 2

Врз основа на извршениот премер се изработува катастар на земјиштето.

Катастарот на земјиштето служи за стопански, управни и статистички цели, за изработка на земјишни книги, како основа за утврдување на катастарскиот приход и за други потреби на државните органи, организациите и граѓаните.

Член 3

Премерот и катастарот на земјиштето и нивното одржување се работи од општ интерес за Републиката.

Член 4

Премерот и катастарот на земјиштето се вршат според Гаус — Кригеровиот систем и по по-стапка определена со овој закон.

Обработката на податоците добиени со премерот се врши според Гаус-Кригеровата проекција на меридијанските зони. Широчината на секоја зона изнесува три степени географска должина.

Член 5

Работите на премерот и катастарот на земјиштето се вршат врз основа на среднорочни и годишни програми за работа.

Среднорочните програми за премерот и катастарот ги донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а годишните Извршниот совет.

Член 6

Работите на извршувањето на премерот и изработката на катастарот на земјиштето ги врши Републичката геодетска управа.

Другите државни органи, организациите на здружениот труд и другите организации можат да вршат геодетски работи само за свои потреби (во натамошниот текст: премерување) на начин и под услови определени со овој закон.

Член 7

Увидот во податоците на премерот и катастарот на земјиштето е јавен, доколку за одделни податоци со посебен пропис не е поинаку определено, и се врши во службените простории на надлежниот орган за геодетски работи.

Органот од претходниот став на заинтересираните органи, организации на здружениот труд и други организации и граѓани, по нивно барање, им издава исправи за фактите содржани во податоците на премерот и катастарот на земјиштето (уверение, копие од планови, преписи, изводи и др.) до колку за одделни податоци не е поинаку определено.

Другите државни органи и организации на здружениот труд што располагаат со податоци на премерот и катастарот на земјиштето за свои потреби не смеат да ги издаваат на друг.

Член 8

Не е дозволено изнесување на плановите, геодетскиот елаборат и катастарскиот операт од просториите на општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи.

Член 9

Државните органи, организациите на здружениот труд и други организации се должни во сите работи, во кои им се потребни мерни и описни податоци на земјиштето, да ги користат податоците на премерот и катастарот на земјиштето.

Установувањето и одржувањето на службените евиденции за недвижностите, се врши врз основа на податоците на премерот и катастарот на земјиштето.

Член 10

Судовите и другите органи што решаваат за промените на сопственоста и другите права врз недвижности, во актите со кои решаваат за тие промени го означуваат земјиштето според податоците на премерот и катастарот на земјиштето.

Договорите за промет со земјиште мораат да ги содржат сите податоци на премерот и катастарот на земјиштето.

Во подрачјата на кои е извршен премер означувањето на земјиштето во исправите од претходните ставови задолжително се врши според копиите на плановите заверени од општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи.

Член 11

Судовите и другите органи исправите од претходниот член ги доставуваат до општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи најдоцна во рок од 30 дена по правосилноста на одлуката односно од заверката на исправата.

II. ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕТО

1. Премер

Член 12

Премерот опфаќа:

а) поставување и определување на астрономско-геодетска, гравиметриска, тригонометриска и нивелманска мрежа, како и обработка на мерењата извршени на овие мрежи (основни геодетски работи);

б) снимање на детали и изработка на оригинали на планови и карти;

в) изработка и репродукција на основната карта на Републиката;

г) репродукција на плановите и нивна натамошна картографска обработка.

Основните геодетски работи сочинуваат единствена основа за премер и премерување на територијата на Републиката. Се овластува директорот на Републичката геодетска управа, во согласност со републичкиот секретар за народна одбрана, да пропише кои податоци од точките а) и б) од став 1 на овој член можат да се даваат на увид, како и начинот и постапката на нивното користење од страна на заинтересираните органи, работните и други организации и граѓаните.

Член 13

Тригонометриската мрежа ја покрива територијата на Републиката така што една тригонометриска точка се поставува во просек на површина од околу 200 ха. Тригонометриската мрежа се дели во четири реда, освен мрежата за градско подрачје која не се дели.

Наместо тригонометрскиот начин на определување на точките може, ако за тоа постојат услови околноста, да се примени методот на трилатерација и методата на прецизна полигонометрија.

За сите точки на тригонометриската мрежа се определуваат и надморски височини (коти) зависно од релјефот на теренот. Надморските височини на тригонометриските точки се определуваат според методата на тригонометриски или геометрички нивелман.

За што поточно сместување на тригонометриската мрежа според географската положба и нејзината ориентација, за извесен број точки и страни на оваа мрежа се определуваат астрономски координати и астрономски азимути (лапласови точки).

Тригонометриската мрежа од I ред заедно со Лапласовите точки ја сочинува астрономско-геодетската мрежа.

Член 14

Основата за претставување релјефот на земјината површина, како и сите технички работи при кои се користат надморски височини или се определуваат височински разлики, ја сочинуваат нивелманската мрежа. Нивелманската мрежа служи за следење поместувањето на земјината кора.

Нивелманската мрежа се дели на: нивелман со висока точност, прецизен нивелман, технички нивелман со зголемена точност, технички нивелман и нивелман на градски подрачја.

За сите постојани точки (репери) на нивелманската мрежа се сметаат надморските височини (коти). Котите се сметаат според единствениот систем на височини чија основа е надморската височина на нормалниот репер во Маглај.

Член 15

Гравиметриската мрежа служи како основа за гравиметриски мерења што се изведуваат заради зголемување точноста на сместувањето и ориентацијата на астрономско-геодетската мрежа, за определување на меѓусебната положба на површините на геоидите и елипсоидите, за пресметување височините на реперите на нивелманите со висока точност, а служи и како основа за гравиметриски мерења што се изведуваат за потребите на геолошките истражувања, проучувања на полињата на силата на тежата и за други потреби.

Гравиметриската мрежа се дели на основна и пополнувачка. Основната гравиметриска мрежа обезбедува единствен размер и ниво на полињата на силата на тежата.

Член 16

За изработка на оригинали на планови и карти се врши снимање на детали на теренот.

Снимањето на детали на теренот ги опфаќа работите на собирање соодветни мерни и описни податоци за хоризонталната и височинската претстава на земјиштето, за положба, обликот, површината, културата, корисниците на парцелите, на топографската слика на земјиштето во поглед на релјефот, природните и вештачките објекти, за географските и другите називи.

Член 17

Снимањето на детали на теренот се врши со нумерички методи (ортогонална и поларна) или со фотограметриска метода.

Основата за снимање на детали ја сочинува геодетската основа: тригонометриската мрежа, врзните точки, полигонометриската мрежа, полигоновата и линиската мрежа. Врзните точки и полигонометриската мрежа се опираат на тригонометриската мрежа, а полигоновата и линиската мрежа се опираат на полигонометриската мрежа.

Член 18

Оригиналите на плановите и картите се изработуваат врз основа на податоците од снимањето на детали собрани и обработени во геодетски елаборат.

Во изработката на планови спаѓаат и работите на сметање на површините и парцелите.

Член 19

Плановите се изработуваат во еден од следните размери: 1:500, 1:1.000, 1:2.500 или 1:5.000.

Карта се изработува во размер 1:5.000 и 1:10.000.

Член 20

Оригиналите на плановите и картите (архивски оригинал) можат да се користат само за добивање на нивни копии.

Копијата на планот и картата (работен оригинал) според начинот на обработката и според својата точност мораат да им одговараат на архивските оригинали во границите на графичката точност.

Работниот оригинал, во кој општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи врши спроведување на настанатите измени на земјиштето, задолжително се користи како ори-

гинал при секое натамошно умножување на плановите. По завршеното умножување искористениот работен оригинал се чува како архивски оригинал.

Архивските оригинали и геодетскиот елаборат на основните геодетски работи се чуваат во посебна архива на Републиката геодетска управа, а другите делови од геодетскиот елаборат — во посебна архива на општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи.

Член 21

Податоците од снимањето на детали како и изработката на планови и карти, треба да бидат такви што врз основа на нив секогаш да можат повторно да се воспостават снимените точки и состојбата на земјиштето каква што таа била при првобитното снимање.

Плановите и картите служат и за проектирање на нови ситуации и објекти, како и за нивно пренесување од објекти врз земјиштето.

Член 22

Со цел за обезбедување точноста на премерот корисниците, сопствениците и плодоуживателите на земјиштето (во натамошниот текст: корисници) на чие подрачје ќе се врши премер, се должни, на свој трошок, да ги обележат со видливи и трајни белези границите на земјиштето што е во нивно сопственост, владение или на користење во рок што ќе го определи општинското собрание.

Општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи се грижи корисниците правилно и благовремено да ги обележат границите на земјиштето со видливи и трајни белези.

Корисниците од став 1 на овој член се должни да им дозволат пристап на земјиштето и објектите на лицата што работат на премерот и катастарот на земјиштето и на неговото одржување и да им допуштат поставување на белези и знаци со кои се обележуваат точките на премерот.

Ако при вршењето на премерот се нанесе штета, корисниците на земјиштето имаат право на надоместок за сторената штета од органот што го вршел премерот.

Член 23

Под белези на пример, во смисла на овој закон, се подразбираат сите видови на белези со кои подземно или надземно се обележени постојаните геодетски точки: тригонометриски, гравиметриски, астрономски и нивелмански мрежи од сите редови, белези на постојаните геодетски точки за снимање на детали како и белези со кои се обележуваат границите на катастарските општини.

Под ознаки на премер во смисла на овој закон, се подразбираат направите и уредите што служат за забележување или догледување на точките на премерот (пирамиди, скелиња и сигнали).

Член 24

Белезите и ознаките со кои се обележени точките на премерот не смеат да се уништуваат, оштетуваат, ниту неовластено да се поместуваат. Корисниците на чие земјиште се наоѓаат белези и ознаки од став 1 на овој член се должни за секое оштетување, уништување или поместување на белезите и ознаките да го известат општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи во рок од 15 дена од денот на нивното оштетување, уништување или поместување.

Член 25

Кога во непосредна близина на земјиштето на кое се наоѓаат белези со кои се обележени точките на премерот се вршат градежни или други работи со кои би можеле да се уништат или оштетат белезите или да се намали можноста за нивно

користење, изведувачот на работите е должен 15 дена пред денот на отпочнувањето на работите писмено да го извести за тоа општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи.

Ако поради изведување на работите од претходниот став постојниот белег на премерот треба да се помести или уништи, или ако поради тие работи се намали можноста за негово користење, инвеститорот на работите ги поднесува сите трошоци за новото поставување на белегот.

Член 26

Општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи по пат на непосреден увид се грижи за состојбата на сите белези на премерот на своето подрачје.

Член 27

Републиката геодетска управа е должна да го извести општинското собрание за премерот на подрачјето на општината најмалку 60 дена пред отпочнувањето на премерот.

2. Катастар на земјиштето

Член 28

Катастарот на земјиштето опфаќа:

- а) катастарско класирање и бонитирање на земјиштето;
- б) излагање на јавен увид на определени податоци на премерот и катастарското класирање на земјиштето; и
- в) изработка на катастарски оператив.

Член 29

Катастарски операт се изработува по катастарски општини.

Катастарската општина ги опфаќа сите земјишта на определено подрачје (село, град или дел на град).

Општинското собрание може, ако за тоа постојат причини, за две или повеќе населени места да формира една катастарска општина или за подрачјето на едно поголемо населено место, да формира повеќе катастарски општини.

Одлука за бројот на подрачјето на катастарските општини донесува општинското собрание на седница.

Член 30

Границите на катастарските општини ги утврдува, обновува и одбележува посебна комисија што ја формира општинското собрание. Утврдувањето, обновувањето и обележувањето на границите се врши со поставување на гранични белези и ознаки на земјиштето, со опишување на границите во записник за омеѓување, со изработка на скица за омеѓувањето.

Комисијата од претходниот став ја сочинуваат по двајца претставници од подрачјето на катастарските општини чии меѓусебни граници се утврдуваат и еден геодетски стручњак.

Кога границата меѓу две катастарски општини истовремено е и граница меѓу две општини тогаш комисијата од став 2 на овој член ја формираат спогодбено собранијата на тие општини.

Член 31

Споровите за граници на катастарските општини на подрачјето на иста општина ги решава општинското собрание.

Споровите за граници на катастарските општини што се истовремено и граници на општините, ги решава органот надлежен за решавање на споровите за граници меѓу општините.

Член 32

Менување на граници на катастарски општини за кои е извршен премер и изработен катастарски операт може да врши општинското собрание. Општинското собрание за извршените измени на границите ја известува Републичката геодетска управа.

Средствата за спроведување на измени на границите на катастарските општини, за измените на плановите и елаборатите на премерот и катастарот на земјиштето, за умножување на плановите, како и изработка на нови катастарски операт за оние катастарски општини чии граници се менуваат ги обезбедува општината чие собрание донело одлука за тоа.

1) Катастарско класирање и бонитирање на земјиштето**Член 33**

Катастарско класирање и бонитирање на земјиштето се врши по завршениот премер на катастарската општина.

Катастарско класирање на земјиштата се врши врз основа на природните и економските услови за производство на постојната култура на земјиштето.

Бонитирањето на земјиштето се врши врз основа на природните услови на земјоделското производство, без оглед на постојниот начин на неговото искористување.

Природните услови на земјоделското производство се утврдуваат врз основа на теренски и лабораториски испитувања на педолошките (физички и хемиски) особини на земјиштето, климата, положбата, експозицијата и водниот режим.

Член 34

Според културата сите плодни земјишта се распоредуваат во: ниви, градини, овоштарници, лозја, ливади, пасишта, шуми, трстика и мочуришта.

Секоја култура од претходниот став од подрачјето на една катастарска околица, може да се распореди во најмногу 8 класи, според природните и економските услови за производство.

Земјиштата, што не можат да се користат во земјоделството и шумарството се распоредуваат во неплодни земјишта.

Член 35

Територијална единица за катастарско класирање на земјиштето е катастарска околица, а за бонитирањето на земјиштето е територијата на Републиката.

Катастарската околица ја сочинуваат две или повеќе територијално поврзани катастарски општини кои претставуваат економска целина со слични природни и други услови за земјоделско производство.

Одлука за подрачјата и називите на катастарските околии донесува Извршниот совет по претходно прибавено мислење од соодветните општински собранија.

Член 36

Подрачјето на катастарска околица може да се менува само ако посуштествено се изменат условите што биле од влијание при утврдувањето на нејзиното подрачје.

За менување границите на подрачјето на катастарска околица одлучува Извршниот совет.

При измена на подрачјето на катастарска околица се врши ново класирање на земјиштето на подрачјето на изменетиот дел или на целото подрачје на катастарската околица, во зависност

од обемот на територијалните промени, конфигурацијата на теренот и другите услови.

Се овластува Републичката геодетска управа да одлучува за тоа дали ќе се врши класирање на целото подрачје на катастарска околица или само на подрачјето на изменетиот дел.

Кога измените на подрачјето на катастарската околица се од таква природа и обем што не е потребно да се врши ново класирање на целото подрачје, утврдувањето на новите катастарски класи на изменетиот дел се врши во рамките на постојните основи за катастарско класирање на земјиштето во односната катастарска околица.

Член 37

Катастарско класирање на земјиштето се врши врз утврдената основа за класирање.

Основата за класирање ја сочинуваат огледните земјишта на подрачјето на катастарската околица, и тоа за секоја класа на постојните култури на земјиштето, како и рамките на класите за секоја култура на земјиштето за подрачјето на секоја катастарска општина.

Основата за класирање ја утврдува Републичката геодетска управа.

Член 38

Врз основа и во рамките на основата за катастарско класирање на земјиштето се утврдуваат општински огледни земјишта за секоја постојна култура и класа во катастарската општина според веќе утврдените огледни земјишта во катастарската околица.

Член 39

Општинските огледни земјишта се утврдуваат за секоја постојна култура и класа во катастарската општина според веќе утврдените околиски огледни земјишта во катастарската околица. Околиските огледни земјишта истовремено се и општински во катастарската општина во која се наоѓаат.

Утврдувањето на огледните земјишта и катастарското класирање во катастарската општина го врши комисија за катастарско класирање на земјиштето, која се состои од три члена и ист број заменици. Комисијата за катастарско класирање на земјиштето ја формира Републичката геодетска управа.

Комисијата ја сочинуваат еден дипломиран земјоделски инженер и двајца земјоделски производители што ги избираат собирите на избирачи од подрачјето на катастарската општина за која се врши катастарско класирање.

Член 40

Земјоделските и шумските земјишта се распоредуваат во осум бонитетни класи врз основа на мерилата што ги утврдува Републичката геодетска управа.

Неплодните земјишта и површините на трстици и мочуришта не се бонитираат.

Член 41

Бонитирањето на земјиштето се врши истовремено со катастарското класирање.

Бонитирањето на земјиштето односно распоредување бонитетни класи го врши дипломираниот земјоделски инженер — член на комисијата за катастарско класирање на земјиштето.

2) Излагање на јавен увид на податоците од премерот и катастарското класирање на земјиштето

Член 42

Податоците од премерот за површините, културите, корисниците на земјиштето, како и податоците за катастарското класирање на земјиште-

то се излагаат на јавен увид на подрачјето на катастарската општина. Времетраењето на јавниот увид го определува Републичката геодетска управа одделно за секоја катастарска општина.

Времето и местото на излагањето на податоците го објавува Републичката геодетска управа на вообичаен начин.

Општината на чие подрачје се наоѓа катастарската општина, обезбедува погодни простории за излагање на податоците од премерот и катастарското класирање на земјиштето.

Член 43

Излагањето на јавен увид го врши посебна комисија за излагање што ја именува Републичката геодетска управа (Комисија за излагање).

Комисијата за излагање се состои од 3 члена од кои еден е геодетски стручњак, а двајца се од редот на граѓаните што ги избира соборот на избирачи од подрачјето на катастарската општина за која се врши излагањето.

Член 44

Комисијата за излагање писмено ќе го повика секој корисник на земјиште заради соопштување на податоците од премерот и катастарското класирање на земјиштето.

Комисијата за излагање на секој корисник на земјиштето, кој ќе дојде на поканата е должна усно да му ги соопшти податоците од премерот, а писмено податоците од класирањето на земјиштето. Ако корисникот уредно повикан не се јави на поканата, ќе се смета дека му се соопштени податоците од премерот и катастарот на земјиштето. Во тој случај членовите на комисијата од подрачјето на катастарската општина за која се излагаат податоците се должни да укажат на евентуалните недостатоци во податоците што се излагаат.

Член 45

Заинтересираните лица можат да стават приговор на податоците од премерот во рок од 8 дена од денот на соопштувањето.

Приговорот не го исклучува правото на жалба.

Комисијата за излагање ги разгледува поднесените приговори и, до колку најде дека тие се основани, ќе изврши измена на податоците утврдени со премерот.

Комисијата за излагање, доколку не го уважи приговорот, ќе му издаде на подносителот решение за одбивање на приговорот.

На податоците од класирањето на земјиштето заинтересираните можат да изјават жалба во рок од 15 дена од денот на соопштувањето.

Член 46

По жалбите на податоците од премерот и катастарското класирање на земјиштето решава Републичката геодетска управа.

3) Изработка на катастарски операт

Член 47

Катастарски операт се изработува за секоја катастарска општина врз основа на податоците од премерот и класирањето на земјиштето.

Катастарскиот операт содржи податоци за површините, културите, класите, катастарскиот приход и корисниците на земјиштето за секоја парцела.

Катастарскиот операт го изработува Републичката геодетска управа по класичен или механички пат.

Член 48

Републичката геодетска управа катастарскиот операт го доставува на општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи на употреба, откако ќе потврди дека тој е изработен во согласност со постојните прописи.

Со катастарскиот операт се доставува записник и скица за разграничувањето на подрачјето на катастарската општина, оригинални податоци за снимањето на деталите и сметањето, скици на деталите, работни оригинали на плановите и картите, список на огледните земјишта и список на координатите и надморските висини (коти) на геодетските точки.

III. ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Член 49

Одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето опфаќа: следење и утврдување на настанатите промени на земјиштето што се од влијание за податоците на премерот и катастарот на земјиштето, спроведување на утврдените измени во геодетскиот елаборат, плановите, картите и катастарскиот операт, како и обнова на белезите на постојните геодетски точки.

Утврдувањето на измените од претходниот став, нивната обработка и спроведување се вршат со методи кои ја обезбедуваат точноста пропишана за извршување на премерот и катастарот на земјиштето.

Измените на корисниците во катастарскиот операт ќе се врши врз основа на правосилна одлука на судот или друг надлежен орган како и врз основа на договор за промет на земјиште заверен од судот.

Член 50

Работите на одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето ги врши општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи.

Член 51

Во вршењето на работите на одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, ги отстранува сите утврдени недостатоци и пропусти во снимањето на деталите, геодетскиот елаборат, плановите и катастарскиот операт.

Кога катастарските оператии односно план станат непрегледни и дотрајани поради многубројните промени во нив, општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, врши обнова на дотрајаните делови или на целиот катастарски операт и се грижи за нивното благовремено умножување.

Кога општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, во текот на одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето ќе обнови катастарски операт, должен е тој операт да го достави до Републичката геодетска управа за потврдување.

Член 52

Корисниците на земјиштето се должни да ја пријават на општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, секоја измена во поседовната состојба, културата и изградбата или отстранувањето на градежни и други објекти, како и измените што се од влијание за определувањето на класата, во рок од 30 дена од денот на настанатата измена.

Измените на земјиштето од претходниот став, освен измената за поседовната состојба, што ќе ги утврди самиот општински орган на управата надлежен за геодетските работи или ќе дознае на друг начин за нив се земаат во постапка по службена должност.

Член 53

Корисниците на земјиштето на кое настанала измена, за чие спроведување на плановите и во катастарскиот операт е потребно да се изврши ново снимање, должни се на свој трошок да ги обележат со видливи и трајни белези границите на своето земјиште.

Член 54

Секоја година во времето од 1 мај до 31 октомври општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, врши потребни увиди на самото место или снимање по пријавите односно утврдените измени од член 52, став 1 на овој закон, примени од 1 мај на тековната година.

Ако општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, при извршувањето на работите од претходниот став утврди дека на теренот настанале измени што не се пријавени, ќе го изврши за нив потребниот увид или снимање.

Член 55

Измените за кои е вршен увид на самото место или снимање, како и измените по пријавите за кои не е потребно да се врши увид на самото место или снимање, примени до 1 декември на тековната година, ќе се спроведат во плановите и во катастарскиот операт до 15 февруари наредната година.

Општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, писмено ќе го извести корисникот на земјиштето за спроведените измени во работните оригинали и во катастарскиот операт.

Состојбата што произлегува од катастарскиот операт се зема како точна, се додека не се спроведат измените во катастарскиот операт.

Катастарскиот операт и работните оригинали, во однос на податоците за обликот и површината на парцелата, културата, класата, катастарскиот приход и корисникот имаат својство на јавна книга.

Член 56

Измените што не настанале во согласност со важечките прописи не можат да се спроведуваат во работните оригинали и во катастарскиот операт.

Член 57

Општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, најмалку секоја десета година врши споредување на состојбата регистрирана во плановите и катастарските операт со состојбата на теренот.

Споредувањето од претходниот став може да ги опфати одделни или сите податоци од премерот и катастарот на земјиштето.

Сите измени утврдени при проверката од став 1 на овој член се сметаат како измени утврдени по службена должност.

IV. ОБНОВА НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Член 58

Обнова на премерот и катастарот на земјиштето се врши тогаш кога ќе се појави значително неслагање меѓу податоците на премерот и катастарскиот операт со состојбата на теренот, а тоа неслагање не може да се отстрани со мерките на редовното одржување.

Обновата на премерот и катастарот на земјиштето опфаќа повторно вршење на премер, катастарско класирање и бонитирање на земјиштето и изработка на нов катастарски операт.

По исклучок, обнова може да се врши само на катастарско класирање и бонитирање на земјиштето, ако нема потреба од повторен премер.

Член 59

Одлука за обнова на премерот и катастарот на земјиштето донесува Извршниот совет, по предлог од Републичката геодетска управа, општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи и најмалку половина од даночните обврзници на една катастарска општина.

Член 60

Средствата за обнова на премерот и катастарот на земјиштето ги обезбедува Републиката.

По исклучок од претходниот став, трошоците за обнова на премерот и катастарот на земјиштето паѓаат на товар на општината или даночните обврзници ако:

а) настанало значително неслагање меѓу податоците од премерот и катастарскиот операт со состојбата на теренот поради тоа што општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, не го одржувал редовно и уредно премерот и катастарот на земјиштето или во тоа не се придржувал за постојните прописи односно немарно ракувал со плановите, геодетските елаборати и катастарските операт поради што станале неупотребливи за натамошно користење;

б) заради донесување на урбанистички план или одлука што го заменува тој план за определено подрачје настанала потреба од повторно снимање на тоа подрачје;

в) обновата на премерот и катастарот на земјиштето ја бара општинското собрание.

г) обновата на премерот и катастарот на земјиштето ја бараат најмалку една половина од даночните обврзници на една катастарска општина.

Член 61

Резултатите од обновата на премерот и катастарот на земјиштето се излагаат на јавен увид на начин и по постапка утврдени во членовите 43 и 46 на овој закон.

V. ПРЕМЕРУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ЗА ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 62

Државните органи, организациите на здружениот труд и други организации кога вршат премерување на земјиште заради добивање на податоци за арондации и парцелации на земјиштето и реализирање на регулациони и нивелациони планови, за хидротехнички работи, за трасирање на патишта, железнички пруги и канали, за премерување на рудни полиња, шумски и земјоделски комплекси, како и при работи на пренесување на терен проекти на нови населби, се должни да ги користат податоците од премерот, ако тие работи се изведуваат на земјиште на кое постои премер, а своето премерување да го вршат така што нивните податоци да можат да се користат за одржување на премерот и катастарот на земјиштето.

Ако работите од претходниот став се изведуваат на земјиште на кое не е извршен премер, државните органи, организациите на здружениот труд и други организации се должни да го извршат премерот на начин и во обем кој ќе овозможи добиените податоци да се користат за премерот и катастарот на земјиштето.

Овие премерувања мораат да се засновуваат врз тригонометриската и нивелманската мрежа на премерот.

Републичката геодетска управа може, со свое решение, да определи проширен обем и вид на работите од став 2 на овој член.

Општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, може, со свое решение, да го прошири обемот и видот на работите од став 1 на овој член.

Државните органи, организациите на здружениот труд и други организации имаат право на надоместок на трошоците што настанале поради зголемениот обем на работите врз основа на решението од став 4 и 5 на овој член.

Член 63

Државните органи, организациите на здружениот труд и другите организации што вршат премерување на земјиште за целите од член 62, став 1 од овој закон, се должни да го пријават почетокот на тие работи на општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, на чие подрачје ќе се врши премерување, најмалку 30 дена порано.

Кога премерувањето на земјиштето опфаќа подрачје на две или повеќе општини, пријавата се поднесува одделно за секој општински орган на управата надлежен за геодетските работи.

Пријавата содржи податоци за подрачјето на кое ќе се врши премерувањето, содржината, приближната површина, начинот (методот) и целта на премерувањето, и денот на започнувањето и завршувањето на работите.

Член 64

Општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, во рок од 3 дена од приемот на пријавата од член 63 на овој закон, ја известува Републичката геодетска управа.

Член 65

Републичката геодетска управа односно општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, решението од член 62, став 4 и 5 на овој закон го донесува во рок од 15 дена од денот на приемот на пријавата од член 63 на овој закон.

Член 66

Републичката геодетска управа односно општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, имаат право на увид во сите работи на премерувањето и, ако утврдат дека тие работи не се вршат во согласност со важечките прописи, може да бара соодветни дополнувања и исправки како и да донесува решение со кое ќе нареди утврдените недостатоци да се отстранат во определен рок.

Ако државниот орган, организацијата на здружениот труд или организацијата што врши премерување не постапи по решението од претходниот став, Републичката геодетска управа односно општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, може со свое решение да го запре натамошното извршување на работите. Жалбата против ова решение не го задржува неговото извршување.

Член 67

Државниот орган, организацијата на здружениот труд, односно другата организација што вршила премерување на земјиште должна е оригиналите на плановите како и целиот елаборат за извршеното премерување да му ги достави на органот кому му е поднесена пријавата, во рок од 30 дена по нивното завршување. Општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, елаборатот за извршеното премерување ќе го достави, со свое мислење, до Републичката геодетска управа во рок од 5 дена од неговиот прием. Републичката геодетска управа во рок од 30 дена од приемот на елаборатот, ги разгледува и потврдува плановите и другите делови на елаборатот, и, со свое решение, ќе му нареди на изведувачот во определен рок да ги отстрани утврдените недостатоци.

Изведувачот на работите, откако ќе постапи по решението од став 2 на овој член, елаборатот го доставува до Републичката геодетска управа.

Член 68

Плановите и другите податоци за работите од член 62, став 1 и 2 на овој закон, не можат да се користат додека не бидат прегледани и потврдени од општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, односно Републичката геодетска управа.

Член 69

Државниот орган, организацијата на здружениот труд, односно организацијата за чии потреби е вршено премерување, должна е да му ги предаде на општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, оригиналните планови и целиот елаборат за премерување на земјиштето кои се однесуваат на изработката на регулациони и нивелациони планови, на парцелации, арондации, експропријации на земјиштето и на другите мерења од член 62 од овој закон, како и преписи на координатите и котите на основните геодетски точки и описи на нивната положба, добиени со извршување на основните работи на премерувањето од член 62 на овој закон.

Државните органи, организациите на здружениот труд, и други организации што ги предаде материјалите од претходниот став, овие материјали можат да ги користат за свои потреби без надоместок.

Член 70

Се овластува директорот на Републичката геодетска управа да донесе поблиски прописи за начинот на пријавување и вршењето на работите за целите од член 62 на овој закон, како и за начинот и постапката на прегледот и проверката на елаборатот за извршените работи на премерувањето.

VI. НАДЛЕЖНОСТИ И ОДНОСИ

Член 71

Управните работи во врска со извршувањето на работите на премерот и катастарот на земјиштето ги врши Републичката геодетска управа.

Управните работи во врска со извршувањето на работите на одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето ги врши општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи.

Член 72

Републичката геодетска управа изработува предлог на среднорочна и годишна програма за работа на премерот и катастарот на земјиштето на подрачјето на Републиката и ги извршува.

Член 73

Републичката геодетска управа има право на општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, да му издава задолжителни инструкции и да врши право на надзор над работите од областа на одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето.

Член 74

Ако Републичката геодетска управа во вршењето на правото на надзор над одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето утврди дека овие работи не се вршат во согласност со важечките прописи, ќе му укаже на општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи на забележаните недостатоци и ќе му определи рок во кој тие недостатоци мора да ги отстрани.

Ако општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, не ги отстрани недостатоците во определениот рок, републичката геодетска управа ќе ги отстрани нив односно ќе ги усогласи плановите и катастарскиот операт со стварната положба на теренот.

Трошоците во врска со извршувањето на работите од претходниот став паѓаат на товар на општината чиј орган на управата, надлежен за геодетските работи, не ги извршил тие работи.

Член 75

Старешината на општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи и работниците што работат на премерувањата за одржување на премерот и катастарот на земјиштето, мораат да имаат најмалку средна школска спрема од геодетска струка (насока).

Член 76

Републичката геодетска управа за потребите на разни органи и организации може да врши и премерување со надоместок што ќе го утврдат спогодбено.

Општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, може да врши и премерување за потребите на разни органи, организации и граѓани што се во врска со одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето со надоместок што ќе го утврдат спогодбено.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 77

Работна или друга организација ќе се казни за прекршок со парична казна од 5.000 динари, ако:

1. податоците од премерот и катастарот на земјиштето ги дава на заинтересирани странки (член 7 став 3);

2. не ги користи податоците од премерот на земјиштето кога со овие располага органот надлежен за геодетските работи (член 9 став 1);

3. уништи, оштети, помести или измести белези и ознаки со кои се обележени точките на премерот (член 24 став 1);

4. во пропишаниот рок не му ја пријави на надлежниот орган секоја измена на белезите и ознаките на премерот (член 24, став 2);

5. во пропишаниот рок писмено не го извести надлежниот општински орган на управата надлежен за геодетските работи за можноста од уништување или оштетување на белезите или, пак, ја намали можноста за нивно користење (член 25 став 1);

6. во пропишаниот рок не го пријави на надлежниот орган почетокот на работите на премерувањето или ако во пријавата за почетокот на работите не ги наведе пропишаните податоци (член 63);

7. во пропишаниот рок не му ги достави на надлежниот орган оригиналите на плановите односно картите, како и целиот елаборат за извршеното премерување (член 67);

8. користи планови и елаборати што не се прегледани и потврдени од надлежниот орган (член 68).

За прекршок од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во работната или друга организација со парична казна од 200 динари.

Член 78

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок поединец ако:

1. во пропишаниот рок не ги обележи со видливи и трајни белези границите на земјиштето што

е во негова сопственост, владение или користење или не дозволи пристап на земјиштето (член 22, став 1 и 3);

2. уништи, оштети, помести или измести белези и ознаки со кои се обележени точките на премерот (член 24 став 1);

3. во пропишаниот рок не му ја пријави на надлежниот орган секоја измена на белезите и ознаките на премерот (член 24, став 2);

4. во пропишаниот рок не му ја пријави на надлежниот орган секоја измена на своето земјиште (член 52 став 1).

VIII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 79

На подрачјата на кои, до денот на влегувањето во сила на овој закон, се користи пописниот катастар, ќе се изврши премер и ќе се изработи катастар на земјиштето во рок од 15 години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Динамиката на извршувањето на премерот по години ќе се утврдува со Општествениот план за развој на Социјалистичка Република Македонија.

Член 80

На подрачјата на кои не е извршен премер до неговото извршување ќе се користи пописниот катастар.

Член 81

Се овластува директорот на Републичката геодетска управа да донесе технички упатства, нормативи и прописи за: основните геодетски работи; за утврдување и обележување на границите на катастарските општини; основите за снимање на детали, снимање на детали; изработка на оригинали на планови и карти; репродукција на планови и карти; користење на картографскиот материјал за изработка на наменски карти; катастарско класирање на земјиштето; бонитирање на земјиштето; излагање на јавен увид на податоците од премерот и катастарот на земјиштето, изработка на катастарски оперативни, чување и обновување на белези и ознаки на премерот; одржување на премерот и катастарот на земјиштето; чување и архивирање на податоците од премерот и катастарот на земјиштето; начинот на пријавување и вршењето на премерувањето на земјиштето и за начинот и постапката на прегледот и потврдата на плановите и елаборатите од премерувањата и сите работи што се во врска со премерот и неговото одржување.

Член 82

До донесувањето на прописите од член 81 од овој закон ќе се применуваат прописите што важеле на денот на неговото влегување во сила.

Член 83

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за премерот и катастарот на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 18/70).

Член 84

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

326.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

Се прогласува Законот за утврдување на катастарскиот приход,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 18 септември 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 18 септември 1972 година.

Бр. 03-2263

19 септември 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Катастарскиот приход служи како основица за утврдување на данокот од личен доход од земјоделска дејност, како и за други цели определени со посебен закон.

Член 2

Катастарскиот приход го опфаќа приходот од растително производство и приходот од сточарство.

Член 3

Катастарскиот приход од растително производство се утврдува според површината на земјиштето, начинот на искористување на земјиштето, катастарската култура, катастарската класа, трошоците на производството и цените на земјоделските производи.

Член 4

Катастарскиот приход од растително производство е парична вредност на просечниот принос од земјиштето, кој се постигнува на еден хектар површина, според вообичаената структура на производството и начинот на обработка на земјиштето, а по одбивањето на просечните материјални трошоци.

Член 5

Просечните материјални трошоци што се одбиваат од паричната вредност на просечниот принос од земјиштето се редовните издатоци што ги бара вообичаениот начин на стопанисување и кои се потребни за добивање на просечен принос.

Во просечните материјални трошоци влегува и амортизацијата на економските згради во земјоделството, земјоделскиот инвентар, овоштарниците и лозјата.

Член 6

Приходот од сточарство е парична вредност на порастот на сточниот фонд, млекото, волната и другите производи што ги дава постојниот сточен фонд по одбивањето на просечните материјални трошоци за исхрана и одгледување на добитокот и на амортизацијата на зградите и инвентарот потребни за исхрана и нега на добитокот.

Приходот од сточарство се вклучува во приходот од растително производство со зголемување на цената на храната која служи за исхрана на добитокот.

Член 7

Катастарскиот приход се утврдува за површините на индивидуалните стопанства за секоја катастарска околија по катастарски култури и катастарски скали.

Член 8

За секоја катастарска околија се утврдува скала на катастарскиот приход и тоа по класите за секоја катастарска култура.

Член 9

Катастарскиот приход се пресметува врз основа на површините распоредени по катастарски култури и класи според положбата во годината која и претходи на годината во која се врши утврдувањето на катастарскиот приход.

Член 10

Просечните приноси се утврдуваат врз основа на статистичките податоци.

II. УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

Член 11

Структурата на земјоделското производство во катастарската околија се утврдува, по правила, според застапеноста на земјоделските посеви во годината која и претходи на годината во која се утврдува катастарскиот приход и тоа:

1. — за ниви според застапеноста на површините под главни посеви, според податоците на статистичката служба, применети врз вкупните површини на нивите, и тоа:

— најзастапени стрни жита (пченица, 'рж, јачмен, овес и ориз, зависно од подрачјето на околицата);

— пченка и придодадените кон неа површини под индустриски посеви (тутун, памук, шеќерна репа, сончоглед, афион и др.);

— површините под нивски и градинарски посеви претставени преку посевот на компир; и

— површините под крмни посеви претставени преку најзастапениот посев од оваа група (граор, луцерка и др.);

2. — за зеленчукови градини според застапеноста на интензивните зеленчукови посеви (домати, пиперки, вклучително и индустриска пиперка, зелка, кромид, лук, прас, боранија, грашок и слично);

3. — за овоштарници според застапеноста на стеблата од одделни видови овошки во вкупниот број на овошки по еден хектар;

4. — за лозјата според застапеноста на трпезни и вински сорти грозје;

5. — за шумите според застапеноста на видовите на шумските дрвја.

Во структурата на земјоделското производство се вклучуваат меѓупосевите и други дополнителни посеви.

Член 12

Просечниот принос врз основа на кој се утврдува катастарскиот приход од растително производство е количеството на производот што се добива од еден хектар површина, сметајќи го просекот во последните три години.

Член 13

Просечните приноси на земјоделските посеви по еден хектар, по кој се пресметува катастарскиот приход за катастарската околија, не можат да бидат помали од просечните приноси на тригодишното производство, утврдени според податоците од статистичката служба.

Член 14

Цените на земјоделските и шумските производи што се применуваат за пресметување на катастарскиот приход се утврдуваат врз основа на статистичките податоци за остварените откупни цени, земајќи ги предвид и сите услови за претворање на производите во пари (количества продадени на селскиот пазар и употребени за преработка и натурална потрошувачка).

Цените на материјалите што се признаваат во материјални трошоци со пресметката на катастарскиот приход се утврдуваат по катастарски околии, според движењето на цените на овие материјали во годината во која се пресметува катастарскиот приход.

Цените ги утврдува општинската комисија за утврдување на катастарскиот приход и ѝ ги доставува на Републичката комисија на усогласување.

Член 15

Бруто-приходот од ниви се утврдува според вредноста на главните и споредните производи на посевите.

Бруто приходот од овоштарници се утврдува според вредноста на приносот на плодовите од родните стебла на овошјето, и вредноста на пашата, сеното и другите споредни производи од овоштарници.

Бруто-приходот од лозја се утврдува според вредноста на приносот на грозје од еден хектар родни лозја.

Бруто-приходот од ливади и пасишта се утврдува според вредноста на приносот на сено.

Бруто-приходот од шуми се утврдува според вредноста на прирастот на дрвната маса.

Бруто-приходот од трска и мочуришта се утврдува според вредноста на трската, шеварот и други производи.

III. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СКАЛИТЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

Член 16

Предлогот на скалите на катастарскиот приход по катастарски околии го изработува стручна комисија за утврдување на катастарскиот приход, што ја именува општинското собрание (во натамошниот текст: општинска комисија).

Ако катастарската околија опфаќа подрачје на две или повеќе општини, предлогот на скалите на катастарскиот приход го изработува комисија што спогодбено ја именуваат собранијата на тие општини.

Комисијата има најмалку три члена од кои еден е земјоделски, а еден геодетски стручњак.

Член 17

Усогласувањето на скалите на катастарскиот приход меѓу катастарските околии го врши Републичката комисија за утврдување на катастарскиот приход (во натамошниот текст: републичка комисија).

Републичката комисија ја именува Извршниот совет.

Член 18

Општинската комисија изготвениот свој предлог на катастарски скали ѝ го доставува на Републичката комисија со сета документација заради нивно усогласување.

Републичката комисија проверува дали скалите на одделна катастарска околија се реално утврдени во однос на соседните катастарски околии со исти или слични услови за стопанисување и дали тие одговараат на стварното просечно производство и просечните трошоци вложени во производството на тоа подрачје.

Републичката комисија изготвува предлог за усогласување на скалите на катастарскиот приход и ѝ го доставува на општинската комисија.

Член 19

Општинската комисија предлогот за усогласување на скалите на Републичката комисија со свое мислење го доставува до собранието на општината.

Општинското собрание во рок од 45 дена од добивањето на предлогот за усогласување на претходниот став ги утврдува катастарските скали за својата катастарска околија, кои не можат да се применуваат до нивното одобрување од Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 20

Врз основа на катастарските скали од општинските собранија Републичката комисија изготвува предлог за одобрување на катастарските скали и му го доставува на Извршниот совет.

Член 21

Врз основа на утврдениот предлог за одобрување од Извршниот совет Собранието на СРМ ги одобрува скалите на катастарскиот приход и го определува денот на нивното применување.

Член 22

Врз основа на одобрените скали се пресметува катастарскиот приход за секое домаќинство, што се запишува во катастарскиот операт.

Член 23

Ако по утврдувањето на катастарскиот приход суштествено се изменат условите за стопанисување на индивидуалните земјоделски производители или суштествено се изменат другите основи врз основа на кои е утврден катастарскиот приход, Собранието на СРМ, може да одлучи да се пристапи кон утврдување на нов катастарски приход за одделни катастарски околии или за целата територија на Републиката.

Утврдувањето на катастарскиот приход во смисла на претходниот став може да се врши и со валоризација на постојниот катастарски приход.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува Одлука за валоризација на катастарскиот приход со утврдување на коефициент за сите или за одделни катастарски култури за целата Република или за одделни катастарски околии.

Член 24

Ако утврдувањето на нов катастарски приход за одделна катастарска околија се врши по барање на општинско собрание, трошоците паѓаат на товар на општината.

Ако утврдувањето на нов катастарски приход за одделна катастарска околија, што опфаќа подрачје на две или повеќе општини, се врши по барање на едно или повеќе општински собранија, трошоците за новото пресметување паѓаат на товар на општината чие собрание барало пресметување.

Член 25

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи за утврдување на катастарскиот приход.

Директорот на републичката геодетска управа се овластува да донесе техничко упатство за пресметување на катастарскиот приход во катастарските оперативни.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Катастарскиот приход утврден според пропи- сите што важеле до влегувањето во сила на овој закон ќе се применува како основица за плаќање на данок од личен доход од земјоделска деј- ност.

Член 27

Со влегувањето во сила на овој закон преста- нува да важи Законот за утврдување на ката- старскиот приход („Службен весник на СРМ“ бр. 12/70).

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де- нот на објавувањето во „Службен весник на Со- цијалистичка Република Македонија“.

327.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ- НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и до- полнување на Законот за социјална заштита, што Собранието на Социјалистичка Републи- ка Македонија го донесе на седницата на Репуб- личкиот собор, одржана на 28 септември 1972 го- дина, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 28 септември 1972 година.

Број 03-2254

29 септември 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА- КОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 16/70, 20/71 и 35/71), во член 31, став 2 бројот „250“ се заменува со бројот „500“.

По став 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Инвалиднината се усогласува со движењето на просечните трошоци на животот во Републи- ката во почетокот на секоја година, ако тие тро- шоци во претходната година пораснале најмалку за 3%.“

Одлука за усогласувањето од претходниот став донесува Извршниот совет“.

Член 2

Во член 87, алинеја втора бројката 0,67% се заменува со бројката 0,60%.

Член 3

Во член 89 алинеја втора зборовите „психички заостанатите лица“ се заменуваат со зборовите „лица со психички односно физички недостатоци“.

Во алинеја трета зборовите „психички заоста- натите лица“ се заменуваат со зборовите „издрш- ката на лица со психички односно со физички не- достатоци“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де- нот на објавувањето во „Службен весник на Со- цијалистичка Република Македонија“, со тоа што одредбите од член 1 на овој закон ќе се приме- нуваат од 1 јули 1972 година, одредбите од член 2 ќе се применуваат од 1 јануари 1972 година, а одредбите од член 3 од 1 јануари 1973 година.

328.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИ- ТЕ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО ОРГАНИЗА- ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за основите на избор- ниот систем во организациите на здружениот труд,

што Собранието на Социјалистичка Републи- ка Македонија го донесе на седницата на Ре- публичкиот собор, одржана на 28 септември 1972 година, и на седницата на Соборот на општини- те, одржана на 28 септември 1972 година.

Број 03-2253

29 септември 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВИТЕ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I. Заеднички одредби

Член 1

Изборот и отповикувањето на членовите на работничкиот совет односно на него соодветниот орган на управување во основните и другите ор- ганизации на здружениот труд (работнички совет), се врши врз основа на еднакво и непосредно из- бирачко право.

Член 2

Колегијалните и индивидуалните извршни ор- гани ги избира односно именува работничкиот со- вет под услови и на начин утврдени со општ акт на организацијата на здружениот труд и овој за- кон.

Член 3

Членовите на органите на управувањето на организацијата на здружениот труд може да ги от- повика избирачкото тело што ги избрало под ус- лови и на начин утврдени со општ акт на ор- ганизацијата на здружениот труд во согласност со овој закон.

Член 4

Гласањето за избор и за отповикување на членовите на органите на управувањето е тајно. Избирачите гласаат лично.

Секој избирач има право само на еден глас и на исти избори може да гласа само еднаш за ист орган.

Член 5

Лицето запишано во избирачкиот список не може да биде лишено од правото на глас ниту спречено да гласа.

Загарантирана е слободата на определување на гласачот и тајноста на гласањето.

Избирачот не може да се повика на одговор- ност поради гласањето, ниту од него може да се бара да изјави за кого гласал или зошто не гласал односно дали гласал за или против отповикува- њето.

II. Основи за избирањето и отповикувањето на работнички совет

Член 6

Условите и начинот на избор и отповикување на членовите на работничкиот совет на работната организација која во својот состав има основни организации на здружен труд, се утврдуваат со самоуправната спогодба за здружување.

Член 7

Изборите за членови на работничкиот совет се одржуваат најдоцна 15 дена пред истекот на времето за кое се избрани членовите на кои им истекува мандатот.

Избирањето, именувањето односно делегирањето на претставници на општествената заедница во работничкиот совет на организацијата на здружениот труд што врши дејност или работи од посебен општествен интерес, се спроведува во рокот определен за избор на членовите на советот што ги избира работната заедница на организацијата на здружениот труд.

Член 8

Организациите на здружениот труд, во кои од оправдани причини не ќе се одржат избори за членови на работничкиот совет во рокот од претходниот член, се должни изборите да ги одржат во рок од 45 дена од денот кога престанала да постои причината поради која изборите не можеле да се спроведат.

Како оправдани причини во смисла на овој член се сметаат елементарните непогоди и други вонредни околности.

Член 9

Собранието на општината на чие подрачје, е седиштето на организацијата на здружениот труд, односно работничкиот совет на работната организација, која во својот состав има основни организации на здружен труд, распишува избори за членови на работничкиот совет, го определува денот на изборите и именува членови на изборната комисија, ако работничкиот совет тоа не го стори во рокот определен во член 7 од овој закон.

Член 10

Во новооснованите организации на здружениот труд, во организациите спрема кои била преземена соодветна посебна привремена мерка утврдена со закон како и во оние во кои сите членови на работничкиот совет биле отповикани, собранието на општината на чие подрачје е седиштето на организацијата на здружениот труд, односно работничкиот совет на работната организација која во својот состав има основни организации на здружен труд, ги распишува изборите за членови на работничкиот совет, го определува денот на изборите и ги именува членовите на изборната комисија, свикнува собир на работните луѓе за предлагање и утврдување на кандидати за членови на работничкиот совет и определува лице што го отвора собирот и до избор на претседавач односно на претседателство раководи со неговата работа.

Член 11

Органи за спроведување на изборите за членови на работнички совет се: изборна комисија и избирачки одбор.

Органите за спроведување на изборите се независни во својата работа и работат според овој закон и општите акти на организацијата на здружениот труд.

На членовите на органите за спроведување на изборите им престанува својството на член на овие органи ако бидат кандидирани за членови на работничкиот совет.

Делокругот на изборната комисија и избирачкиот одбор се определува со општиот акт на организацијата на здружениот труд.

Член 12

Кандидатите за членови на работничкиот совет се утврдуваат на собир на работните луѓе, со мнозинство на гласови на избирачите што присуствуваат на собирот.

Собирот на работните луѓе одлучува ако на собирот присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број на избирачи.

Ако предлагањето на кандидати се врши на повеќе собири, за кандидат на собирите на работните луѓе се смета кандидатот утврден на повеќе од половината собири на работните луѓе.

Член 13

За членови на работничкиот совет се избрани кандидатите што добиле најголем број гласови.

Ако на изборите за членови на работничкиот совет гласале помалку од половината од вкупниот број избирачи, целата изборна постапка се повторува.

Член 14

Предлог за отповикување на членови на работничкиот совет утврдува собирот на работните луѓе со мнозинство на гласови на избирачите што присуствуваат на собирот.

Собирот на работните луѓе одлучува ако на собирот присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број на избирачи.

Член 15

Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на организацијата на здружениот труд, односно работничкиот совет на работната организација која во својот состав има основни организации на здружен труд, распишува гласање за отповикување, го определува денот на гласањето и именува членови на комисијата за спроведување на гласањето за отповикување, ако работничкиот совет, по предлог кој ги исполнува условите, тоа не го стори во рокот определен со општиот акт на организацијата на здружениот труд.

Од денот на распишувањето на гласањето за отповикување до денот на одржувањето на гласањето не може да помине повеќе од 30 дена.

Член 16

Органи за спроведување на гласањето за отповикување на членови на работничкиот совет се: комисија за спроведување на гласањето за отповикување и одбор за гласање за отповикување.

Во органите за спроведувањето на гласањето за отповикување не може да се именува членот на работничкиот совет за чие отповикување се гласа и индивидуалниот извршен орган на организацијата на здружениот труд.

Член 17

Делокругот на комисијата за спроведување на гласањето за отповикување и Одборот за гласање за отповикување се определува со општиот акт на организацијата на здружениот труд.

Член 18

Членот на работничкиот совет е отповикан ако за отповикувањето гласале повеќе од половината од вкупниот број избирачи во организацијата на здружениот труд.

III. Основи за именување и разрешување на индивидуален извршен орган

Член 19

Индивидуалниот извршен орган на организацијата на здружениот труд (директорот) го именува, врз основа на конкурс, работничкиот совет, по предлог од конкурсната комисија, доколку со посебен закон не е поинаку определено.

Член 20

Конкурс за именување на директор на организација на здружен труд распишува работничкиот совет најдоцна три месеци пред истекот на времето за кое е именуван директорот.

Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на организацијата на здружениот труд односно работничкиот совет на работната организација која во својот состав има основни организации на здружен труд, распишува конкурс за директор и именува членови на конкурсната комисија, ако работничкиот совет тоа не го стори во рокот од претходниот став.

Конкурсот се објавува во средствата за јавно информирање.

Член 21

Работничкиот совет распишува нов конкурс ако конкурсната комисија во рок од 45 дена од денот на распишувањето на конкурсот не изготви предлог за именување на директор поради тоа што никој не учествувал на конкурсот или што ниеден од учесниците на конкурсот не ги исполнува конкурсните услови, односно не биде именуван.

Член 22

Одлуката на работничкиот совет за именување на директор се донесува со тајно гласање и со мнозинство на гласови од вкупниот број членови на советот.

Ако за директор е предложен член на работничкиот совет, тој не може да учествува во одлучувањето за именување на директор.

Член 23

Директорот на организацијата на здружен труд останува на својата должност до истекот на времето за кое е именуван.

Ако на упразнетото место не е именуван директор на организацијата на здружен труд, работничкиот совет без конкурс именува вршител на должноста директор.

Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на организацијата на здружениот труд односно работничкиот совет на работната организација која во својот состав има основни организации на здружен труд, именува вршител на должноста директор ако работничкиот совет благовремено тоа не го стори.

Член 24

Вршителот на должноста директор може на таа должност да остане најдолго 6 месеци. Работничкиот совет може повторно, без конкурс, да именува вршител на должноста директор најмногу уште за 6 месеци само во случај кога на редовно распишаните конкурси не се јави ниеден кандидат и кога ниеден од учесниците на конкурсот не ги исполнува конкурсните услови.

Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на организацијата на здружениот труд односно работничкиот совет на работната организација која во својот состав има основни организации на здружениот труд, ќе преземе привремена мерка утврдена со закон, ако во рокот од претходниот став не се именува директор.

Член 25

Основите од овој закон за именување на директор не се применуваат при именување на директор во организациите на здружен труд во основање.

Член 26

Директорот на организацијата на здружениот труд може да биде разрешен од должноста и пред истекот на времето за кое е именуван.

Одлуката за разрешување односно за одбивање на барањето за разрешување, работничкиот совет ја донесува со тајно гласање и со мнозинство на гласови од сите членови на советот.

Со статутот на работната организација се утврдуваат основите и начинот на именување и разрешување на директорот.

IV. Казнени одредби

Член 27

Со парична казна до 3.000 динари или со казна на затвор од 1 година ќе се казни за кривично дело:

1) оној што ќе уништи, прикрие, оштети или однесе некоја исправа за изборите или за гласањето за отповикување или некој предмет што служи за избор или гласање за отповикување;

2) службеното или одговорното лице во организацијата на здружениот труд кое ќе повика избирач на одговорност поради гласањето, или од него ќе бара да каже за кого гласал или зошто не гласал, односно дали гласал за или против отповикувањето;

3) член на избирачки одбор или изборна комисија како и секое друго лице кое ќе лиши избирач од правото на глас или ќе го спречи да гласа.

Со парична казна до 3.000 динари или со казна на затвор до 3 месеци ќе се казни за кривично дело:

1) оној што ја попречува работата на избирачкиот одбор на изборната комисија, на комисијата за спроведување на гласање за отповикување и конкурсната комисија за именување на директор;

2) член на избирачкиот одбор или на изборната комисија како и секое друго лице кое на кој и да било начин ќе ја повреди тајноста на гласањето.

V. Завршни одредби

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за избор и отповикување на органите на управувањето во работните организации („Службен весник на СРМ“ бр. 12/65.).

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

329.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“

Се прогласува Законот за „Детска недела“, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 септември 1972 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 28 септември 1972 година.

Број 03-2349
29 септември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“****Член 1**

Со овој закон се воведува „Детска недела“ и придонес за детска заштита.

Член 2

„Детската недела“ почнува од првата недела во месец октомври секоја година и трае седум дена.

Придонесот за детска заштита се плаќа во текот на траењето на „Детската недела“.

Член 3

Придонесот го плаќаат граѓаните.

Придонесот се наплатува:

1. на секоја продадена возна карта во железничкиот, градскиот, авионскиот, меѓумесниот и меѓународниот автобуски сообраќај;

2. на секоја продадена влезница за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации;

3. на секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај освен на печатени работи;

4. на секоја влезница за спортски натпревари и други спортски приредби.

Од наплатата на придонесот од точка 2 на претходниот став се изземаат изложбите, приредбите и другите културни манифестации организирани од страна на ученици и студенти во училишен и студентски круг (училиште и високошколска установа).

Член 4

Извршниот совет на Собранието на СРМ, со одлука секоја година ја утврдува висината на придонесот за детска заштита во смисла на претходниот член.

Член 5

Наплатата на придонесот за детска заштита ја вршат соодветните организации на здружен труд и други организации што вршат дејности од член 3 на овој закон.

Член 6

Средствата остварени согласно со член 3 од овој закон се приходи на општинскиот фонд за непосредна детска заштита на општината на чие подрачје се остварени.

Член 7

Се овластува републичкиот секретар за финансии поблиску да го пропише начинот на пресметување и наплатување на средствата од член 3 на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

330.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСТАНОВИ**

Се прогласува Законот за доставување печатени работи на определени установи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 18 септември 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 28 септември 1972 година.

Број 03-2348

29 септември 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСТАНОВИ****Член 1**

Со цел да се обезбеди достапност на сите печатени работи за проучување и користење и нивното зачувување како културни вредности, секоје печатарско претпријатие е должно на установите од член 8 на овој закон да им доставува бесплатно и на свој трошок четиринаесет примероци од секоја печатена работа (задолжителни примероци).

Воените единици и установи што издаваат печатени работи ќе им доставуваат задолжителни примероци од печатените работи на установите од член 8, на начин одреден со сојузни прописи.

Ако печатената работа не ја изработило печатарско претпријатие или ако работата е печатена во странство за сметка на домашен издавач, обврската за доставување на задолжителни примероци според став први од овој член ја има издавачот.

Член 2

Печатените работи од доверлив карактер се изземаат од задолжителното доставување. Органот, организацијата на здружениот труд или општествено-политичката организација што го издала налогот за печатење се должни трајно да чуваат најмалку два примерока од печатената работа.

Член 3

Како печатени работи, во смисла на овој закон, се подразбираат сите публикации (книги, брошури, сепарати, уметнички репродукции, музикални, списанија, весници, географски карти и атласи од сите видови, каталози, програми, разгледници и сл.) и додатоците кон нив (табели, графикони, обрасци и сл.), умножени по технички пат (со печатарски машини, литографија, гештетнер и сл.), како и грамофонски плочи, без оглед на тоа дали се наменети за ширење односно продажба.

Член 4

Ако во печатењето на публикацијата учествуваат повеќе печатарски претпријатија, задолжителните примероци ги доставува претпријатието што е означено на публикацијата. Ако на публикацијата се означени повеќе печатарски претпријатија, задолжителните примероци ги доставува претпријатието што го довршило печатењето.

Член 5

Ако печатената работа е издадена посебно на повеќе јазици, или на разни писма (кирилица, латиница), или во повеќе изданија, задолжителните примероци се доставуваат за секој јазик, секое писмо и секое издание, односно за секое повторно печатење и допечатување.

Како ново издание се смета и секое старо издание кое се проширува со изменета насловна страна, нови корици, со дополнет или изменет текст, нови слики, карти, табели и сл.

Член 6

Покрај обврската од член 1 на овој закон, издавачите на официјални публикации се должни бесплатно и на свој трошок да му доставуваат на Југословенскиот библиографски институт, за потребите на меѓународната размена на официјални публикации, до петнаесет примероци од секоја печатена работа што има карактер на официјална публикација. Бројот на овие примероци се определува во почетокот на годината со договор меѓу Југословенскиот библиографски институт и Народната и универзитетска библиотека во Скопје.

Официјалните публикации од доверлив карактер се изземаат од обврската од претходниот став.

Член 7

Како официјална публикација, во смисла на овој закон, се смета секоја печатена работа што ја издава државен орган како свое официјално издание.

Член 8

Задолжителните примероци од член 1 на овој закон им се доставуваат и тоа: тринаесет примероци на Народната и универзитетска библиотека во Скопје и еден примерок на Југословенскиот библиографски институт. Од тринаесетте примероци Народната и универзитетска библиотека задржува три примерка, а од другите десет им доставува по еден примерок на централните библиотеки на другите социјалистички републики и на централните библиотеки на социјалистичките автономни покраини, матичните библиотеки во Битола и Штип и Македонската академија на науките и уметностите.

Задолжителните примероци и официјалните публикации се доставуваат веднаш по излегувањето од печат на првите примероци. Тие мораат да бидат исправни и во онаква состојба во каква ќе бидат ширени односно продавани.

Член 9

Издавач од Социјалистичка Република Македонија кој печати во печатарско претпријатие од друга социјалистичка република или социјалистичка автономна покраина или издава во копродукција со странски издавач е должен да и достави на Народната и универзитетска библиотека во Скопје бесплатно и на свој трошок пет задолжителни примероци.

Од петте примероци од став 1 на овој член Народната и универзитетска библиотека задржува два, а по еден примерок им доставува на матичните библиотеки во Битола и Штип и Македонската академија на науките и уметностите.

Член 10

Секое печатарско претпријатие е должно да и доставува по еден бесплатен примерок на матичната библиотека на општината на чие подрачје има седиште.

Член 11

Службените и трговските формулари, летоците, рекламните објави (плакати), кратките огласи и соопштенија од приватен карактер и се доставуваат во три примерка на Народната и универзитетска библиотека во Скопје.

Член 12

Печатарските и издавачките претпријатија се должни на Народната и универзитетска библиотека во Скопје и на Југословенскиот библиографски институт секој последен ден во месецот да им

доставуваат извештај за сите печатени работи што ги печателе односно издале во текот на месецот.

Воените единици и установи што издаваат печатени работи ќе доставуваат извештај од став 1 на овој член на начин одреден со сојузни прописи.

Член 13

Основањето, припојувањето, здружувањето и укинувањето на печатарски односно издавачки претпријатија, претпријатијата односно ликвидационите комисии се должни да ги пријавуваат во рок од 15 дена од денот на запишувањето во регистарот на стопанските организации, односно од денот на бришењето од регистарот, на Народната и универзитетска библиотека во Скопје и на Југословенскиот библиографски институт.

Член 14

Печатарските односно издавачките претпријатија се должни да му дозволат на претставникот на Народната и универзитетска библиотека во Скопје, односно на претставникот на Југословенскиот библиографски институт преглед на евиденцијата на издадените публикации, за да се утврди дали се постапува според овој закон.

Член 15

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд, друга организација или друго правно лице што се должни да доставуваат печатени работи ако не постапат според член 1, став 1 и 3, член 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 12, став 1 и член 13 и 14 од овој закон.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или друга организација односно во друго правно лице со парична казна до 500 динари.

Член 16

Начинот на доставување на грамофонски плочи, како и на која установа и во колкав број ќе се доставуваат го определува републичкиот секретар за култура.

Член 17

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од член 28 и 29 од Законот за библиотеките („Службен весник на СРМ“ бр. 14/65).

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

331.

Врз основа на член 144, став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 28. септември 1972 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОДРЕДБИ НА УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ XVII, XXXII, XXXV, XXXVI И XXXVIII

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Член 1

До изменувањето и дополнувањето на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Собрание) и на деловниците на

неговите собори, со оваа одлука се уредува постапката за спроведување на точка 8 на Амандманот XVII, точките 1 и 2 на Амандманот XXXII, точките 2, 3 и 4 на Амандманот XXXV, точка 1 на Амандманот XXXVI, и точките 1 и 6 на Амандманот XXXVIII на Уставот на Социјалистичка Република Македонија за прашањата што со Деловникот на Собранието и со деловниците на неговите собори не се уредени или се уредени на поинаков начин.

II. ПОСЕБНА ПОСТАПКА ЗА ПРЕТРЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА АКТ ИЛИ ДРУГО ПРАШАЊЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА РАМНОПРАВНОСТА НА НАРОДНОСТИТЕ И ЕТНИЧКИТЕ ГРУПИ

Член 2

Кога на дневен ред на седниците на соборите на Собранието има предлог за донесување на закон, нацрт на закон или предлог на закон или на друг акт (понатаму: предлог на акт) или друго прашање од интерес за рамноправноста на народностите и етничките групи, посебната постапка се спроведува според одредбите на оваа одлука.

Член 3

Посебната постапка во надлежните собори се спроведува по барање од собор на Собранието, постојана комисија на Собранието или одбор на надлежниот собор, како и од најмалку 10 пратеници на надлежниот собор.

Барањето може да се поднесе до заклучувањето на претресот по предлогот на актот односно на другото прашање во соборот.

Член 4

Барањето за спроведување на посебна постапка мора да биде образложено.

Во образложението мора да се наведе во која смисла предлогот на актот или другото прашање е од интерес за рамноправноста на народностите и етничките групи.

Член 5

Барањето за спроведување на посебна постапка му се поднесува на претседателот на надлежниот собор писмено. Кога барањето е поднесено најмалку два дена пред денот на одржувањето на седницата на соборот, претседателот на соборот им го доставува на сите членови на соборот, на подносителот на предлогот на актот односно на другото прашање, на Извршниот совет, кога тој не е предлагач и на Комисијата за меѓунационални односи на Собранието.

Ако барањето е поднесено спроти денот на одржувањето на седницата или на самата седница на соборот, претседателот на соборот ќе ги запознае членовите на соборот со барањето на почетокот на претресот на предлогот на актот односно на другото прашање на кое се однесува барањето, а на предлагачот на актот односно на другото прашање и на Комисијата за меѓунационални односи на Собранието ќе им го достави веднаш штом ќе го прими, за да можат по него да се изјаснат.

Кога барањето е поднесено во текот на претресот на актот или на другото прашање, по чиј повод е поднесено барањето за спроведување на посебна постапка, претресот по предлогот на актот односно на другото прашање ќе се прекине и ќе се премине на претрес по барањето за спроведување на посебна постапка.

Член 6

Предлагачот на актот или на другото прашање по повод на кои е поднесено барањето за спроведување на посебната постапка и Комисијата за меѓунационални односи можат да побараат од соборот да ја одложи расправата по барањето за спроведување на посебната постапка за наредната

седница на соборот. По ова барање соборот одлучува без претрес и утврдува кога ќе ја продолжи расправата.

Член 7

Ако предлагачот на актот, по повод на поднесеното барање за спроведување на посебна постапка, го измени или дополни својот предлог, претседателот на соборот ќе го повика претставникот на подносителот на барањето да се изјасни дали останува при барањето.

Доколку подносителот на барањето се откаже од своето барање, односно доколку Комисијата за меѓунационални односи искаже мислење дека барањето за спроведување посебна постапка не е основано, посебната постапка ќе се заклучи и ќе продолжи претресот по предлогот на актот или на другото прашање според редовната постапка за нивното претресување.

Ако подносителот на барањето и понатаму останува при своето барање а во тоа го поддржува и Комисијата за меѓунационални односи, посебната постапка продолжува со тоа што претседателот на соборот барањето за спроведување на посебна постапка го упатува на другиот надлежен собор.

Член 8

Доколку другиот надлежен собор го заклучил претресот по предлогот на актот или на другото прашање на кое се однесува барањето за спроведување на посебна постапка, тој ќе го стави на дневен ред барањето за спроведување на посебна постапка.

Ако во другиот надлежен собор предлагачот на актот го измени или дополни својот предлог по повод на барањето за спроведување на посебна постапка, претседателот на соборот ќе го известат надлежниот собор во кој е поднесено барањето и овој собор повторно ќе постапи според член 7 од оваа одлука.

Член 9

Ако во смисла на членот 7, став 3 од оваа одлука посебната постапка продолжи, двата надлежни собора формираат заедничка комисија од по тројца членови на која и доверуваат да изготви предлог на решение по барањето за спроведување на посебна постапка.

Член 10

Заедничката комисија од член 9 од оваа одлука на надлежните собори им поднесува свој извештај со предлог на решение по прашањето од интерес за рамноправноста на народностите и етничките групи.

Доколку заедничката комисија не утврди предлог на решение, на надлежните собори ќе им поднесе само извештај, а може да предложи претресот да се одложи за наредната седница.

По предлогот од претходниот став, соборот одлучува без претрес.

Член 11

Надлежните собори го претресуваат извештајот на заедничката комисија на заедничка седница.

По претресот на извештајот соборите гласаат по предлогот на заедничката комисија, ако таков предлог таа поднела.

Член 12

Ако заедничката комисија не поднела предлог во смисла на член 10 став 2 од оваа одлука, или ако двата надлежни собора не донесат одлука во смисла на член 11 став 2 од оваа одлука во истоветен текст, предлогот на актот, по чиј повод било поднесено барањето за спроведување на посебна постапка, се симнува од дневен ред.

Предлогот на актот што е симнат од дневен ред не може да биде повторно ставен на дневен ред пред истекот на шеесет дена од денот на неговото симнување од дневен ред.

Член 13

Ако двата надлежни собора донесат одлука од член 11 на оваа одлука во истоветен текст, тие продолжуваат со претресот по предлогот на актот односно на другото прашање по чиј повод било поднесено барањето за спроведување на посебна постапка.

III. ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФОНДОВИ И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИ ОД СТРАНА НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 14

Барањето за согласност за основање на фонд односно преземање на обврска во смисла на Амандманот XXXIV точка 4, став 1 на Уставот на СФРЈ, претседателот на Собранието им го упатува на претседателите на сите собори и на Законодавно-правната комисија.

Член 15

Ако барањето од член 14 од оваа одлука не е поднесено преку Извршниот совет, барањето му се упатува и на Извршниот совет заради давање мислење.

Извршниот совет дава мислење по барањето пред неговото претресување на седници на надлежните собори.

Член 16

Согласноста од член 14 на оваа одлука ја даваат надлежните собори на Собранието со одлука.

Член 17

Одлуката за согласност му се доставува на сојузниот орган што ја барал согласноста.

Ако согласноста не е дадена, на сојузниот орган му се доставува заклучок дека согласноста не е дадена.

IV. ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 18

Барањето за согласност за склучување на меѓународни договори во смисла на Амандманот XXXV, точка 1 на Уставот на СФРЈ, претседателот на Собранието им го упатува на претседателите на сите собори и на Законодавно-правната комисија.

Член 19

Ако барањето од член 18 на оваа одлука не е поднесено преку Извршниот совет, барањето му се упатува и на Извршниот совет, заради давање мислење.

Извршниот совет дава мислење, по барањето пред неговото претресување на седници на надлежните собори.

Член 20

Согласноста од член 18 на оваа одлука ја даваат надлежните собори на Собранието со одлука.

Член 21

Одлуката за согласност му се доставува на сојузниот орган што ја барал согласноста.

Ако согласноста не е дадена, на сојузниот орган му се доставува заклучок дека согласноста не е дадена.

V. ПОСТАПКА ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕТО ВО ВРШЕЊЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВРЗ ОСНОВА НА УСОГЛАСЕНИ СТАВОВИ СО НАДЛЕЖНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ И ПОКРАИНСКИ ОРГАНИ

Член 22

Ставовите на Републиката по предлозите на актите од ставовите 1 и 2 на точка 1 на Амандманот XXXIII на Уставот на СФРЈ ги утврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија со своите општи акти со кои ја утврдува општата политика на Републиката или со свој посебен акт.

Ставовите на Републиката утврдени на начин од претходниот став се задолжителни за Извршниот совет. Ако Собранието претходно не утврдило политика по определено прашање, Извршниот совет ќе му предложи на Собранието да го разгледа тоа прашање и да му даде насоки за став по тоа прашање.

Член 23

На седници на надлежните собори Собранието утврдува ставови особено по следните акти на Сојузната скупштина:

- основите и предлогот на општествениот план на Југославија;
- кредитирањето на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономните покраини;
- системот, изворите и вкупниот обем на средствата за финансирање на Федерацијата.

При усогласување на ставовите на прашањата од претходниот став на ниво на Федерацијата, Извршниот совет е должен да се придржува кон ставовите утврдени од Собранието.

Член 24

Извршниот совет го известува Собранието за текот на усогласувањето на ставовите по предлозите за утврдување на политиката на Федерацијата и за донесување сојузни закони и други акти, како и за донесување прописи за извршување на сојузните закони и на други акти, кога во донесувањето на тие закони, односно акти е предвидено усогласување на ставовите.

Извршниот совет посебно го известува Собранието за прашањата по кои во одделни фази не е постигнато усогласување на ставовите.

Извршниот совет е должен да поднесе извештај кога тоа го бара собор на Собранието.

Член 25

Извештајот од член 24, од оваа одлука му се доставува на претседателот на Собранието, кој им го упатува на претседателите на сите собори на Собранието.

По повод разгледувањето на извештајот од претходниот став, надлежните собори на Собранието можат да утврдат дополнителен став на Собранието по прашањата по кои не се усогласени ставовите и на Извршниот совет да му дадат насоки за усогласување.

Член 26

Собранието, на седници на надлежните собори, по предлог од членовите на Претседателството на СФРЈ од Социјалистичка Република Македонија или од Извршниот совет, или по своја иницијатива ги разгледува прашањата по кои не е постигната согласност, а за кои е известно Претседателството на СФРЈ и по нив утврдува свој став. Овој став се утврдува со заклучок што му се доставува на Претседателството на СФРЈ.

Член 27

Собранието на седници на надлежните собори, по предлог од членовите на Претседателството на СФРЈ или по своја иницијатива ги разгледува прашањата по кои не е постигната согласност меѓу Сојузната скупштина и Претседателството на СФРЈ во случаите од став 1 и 2 на точка 8 на Амандманот XXXVI на Уставот на СФРЈ и зазема став по тие прашања. Овој став се утврдува со заклучок што му се доставува на Претседателството на СФРЈ и на членовите на Претседателството на СФРЈ од Социјалистичка Република Македонија.

Член 28

На седниците на соборите на Собранието, на кои се утврдуваат ставовите според членовите 22—27 од оваа одлука, се повикуваат и пратениците на соодветниот собор на Сојузната скупштина од територијата на Републиката.

Ставовите што ги утврдуваат соборите на Собранието им се доставуваат и на сојузните пратеници од претходниот став.

Член 29

Секцијата на сојузните пратеници од Социјалистичка Република Македонија може да бара од членовите на меѓурегионалните комитети од Социјалистичка Република Македонија да ја известуваат за прашањата од член 24 став 1 и 2 од оваа одлука.

Член 30

По барање од комисија на Собранието односно од одбор на собор на Собранието или по своја иницијатива, членовите на меѓурегионалните комитети од Социјалистичка Република Македонија ги известуваат за прашањата од член 24 став 1 и 2 од оваа одлука.

Членовите на меѓурегионалните комитети ги известуваат комисиите на Собранието и одборите на соборите преку давање усни информации, со непосредно учество во работата на овие тела или преку писмен извештај што го поднесуваат до претседателот на телото што барало известување.

По повод разгледувањето на информацијата односно извештајот на членот на меѓурегионалниот комитет, комисијата односно одборот може да им предложи на надлежните собори да го претресат тоа прашање.

Член 31

Секој член на соборот, сојузните пратеници, претседателот на Собранието и претседателот на Извршниот совет можат да предложат на комисија на Собранието, на одбор на собор, односно на надлежниот собор да претресат прашања од надлежност на меѓурегионалните комитети.

VI. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО

Член 32

Членот на Претседателството на СФРЈ во Собранието ги има следните права и должности:

— да бара известувања од телата на Собранието и на неговите собори, од Извршниот совет и од другите републички органи што му се потребни за вршење на неговата функција;

— да биде постојано и редовно известуван за прашањата чие познавање му е потребно заради правилно и уредно вршење на функцијата;

— да го известува Собранието и неговите собори, по своја иницијатива или по нивно барање, за прашањата од надлежност на Претседателството на СФРЈ;

— да го известува Собранието и неговите собори за прашањата по кои не е постигната согласност меѓу Сојузната скупштина и Претседателството на СФРЈ во случаите од став 1 и 2 на точка 8 на Амандманот XXXVI од Уставот на СФРЈ и на надлежните собори да им предложи да заземат став по тие прашања;

— да им предлага на надлежните собори на Собранието да разгледаат и други прашања од надлежност на Претседателството на СФРЈ и од нив да бара да заземат став по тие прашања.

Член 33

Своите права од оваа одлука членот на Претседателството на СФРЈ во Собранието ги остварува во согласност со одредбите на Деловникот на Собранието.

Член 34

Соборите на Собранието можат со заклучок да ги задолжат членовите на Претседателството на СФРЈ да ги изнесат пред Претседателството на СФРЈ ставовите на Собранието по прашањата од надлежност на Претседателството на СФРЈ.

Членовите на Претседателството на СФРЈ се должни да ги известуваат соборите на Собранието за тоа дека постапиле според нивниот заклучок од претходниот став.

Член 35

За својата работа во Претседателството на СФРЈ членовите на Претседателството на СФРЈ се одговорни пред Собранието, кое, во случаите определени со закон, може да ги отповика.

VII. ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО

Член 36

Предлог на кандидатура за избор на претседател на Собранието поднесува Кандидационата конференција на Републичката конференција на ССРМ, што го утврдува по претходно мислење од општествено-политичките организации во општините. Предлог можат да поднесат и најмалку 30 пратеници на Собранието.

Предлог на кандидатура се поднесува писмено на претседателот на Собранието пред почетокот на седницата на која се врши изборот.

Предлогот им се доставува на сите пратеници пред почетокот на седницата.

Претставник на Кандидационата конференција на Републичката конференција на ССРМ, односно еден од предлагачите на кандидатурата што е предложена од пратеници, има право на седницата да го образложи предлогот.

Член 37

За претседател на Собранието е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број на сите пратеници на Собранието.

Член 38

Ако за избор на претседател на Собранието се поднесени предлози на две или повеќе кандидатури, и ако изборот се врши јавно, гласањето ќе се изврши поименично.

VIII. ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Член 39

Предлог за избор на претседател на Извршниот совет поднесува Кандидационата конференција на Републичката конференција на ССРМ,

што го утврдува по претходно мислење од општествено-политичките организации во општините. Предлог за избор на претседател на Извршниот совет можат да поднесат и најмалку 30 пратеници на Собранието.

Предлог за избор на претседател на Извршниот совет се поднесува на претседателот на Собранието, кој едновременно им го упатува на сите собори на Собранието.

Пред претресувањето во Републичкиот совет и Соборот на општините, предлогот за избор на претседател на Извршниот совет го претресуваат на свои седници соборите на работните заедници и за своето мислење по тој предлог го известуваат Републичкиот совет и Соборот на општините.

Републичкиот совет и Соборот на општините пред утврдувањето на кандидатурата за претседател на Извршниот совет се должни да го разгледаат мислењето на соборите на работните заедници и по него да заземат став.

Член 40

Изборот на членови на Извршниот совет се врши според член 401 од Деловникот на Собранието, со тоа што при изборот на членови на Извршниот совет, по предлог од претседателот на Извршниот совет, Републичкиот совет и Соборот на општините именуваат од редот на членовите на Извршниот совет републички секретари и други функционери кои ќе раководат со републичките секретаријати и со определени други републички органи и организации што вршат работи од општ интерес за Републиката.

IX. ПРАВО НА ИНТЕРПЕЛАЦИЈА

Член 41

Пратениците имаат право да поднесуваат интерпелации за претресување на определени политички прашања во врска со работата на Извршниот совет.

Интерпелација во соборот можат да поднесат најмалку 10 членови на соборот. Првиот потписник на интерпелацијата е претставник на групата пратеници што ја поднеле интерпелацијата, доколку групата за свој претставник не определи друг потписник.

Интерпелацијата се поднесува писмено, преку претседателот на соборот.

Член 42

Ако претседателот на соборот смета дека интерпелацијата не е во согласност со одредбите на Деловникот на Собранието, ќе го повика подносителот на интерпелацијата, интерпелацијата да ја усогласи со одредбите на Деловникот. Ако подносителот и натаму останува при својата интерпелација, за усогласеноста на интерпелацијата со одредбите на Деловникот одлучува соборот без претрес.

Член 43

Претседателот на соборот интерпелацијата ја доставува до сите членови на соборот.

На првата наредна седница на соборот, интерпелацијата се става на дневен ред и за неа соборот одлучува без претрес.

Член 44

Ако Соборот ја усвои интерпелацијата, претседателот на соборот ќе му ја достави на Извршниот совет.

Член 45

Извршниот совет е должен одговорот на интерпелацијата да го даде во рок од еден месец од денот кога ја примил интерпелацијата.

Писмениот одговор Извршниот совет му го поднесува на претседателот на соборот во кој е поднесена интерпелацијата, а овој им го доставува на сите членови на соборот.

Член 46

Одговорот на Извршниот совет на интерпелацијата се става на дневен ред на седница на соборот како посебна точка на дневен ред, ако одговорот им бил доставен на членовите на соборот најмалку 5 дена пред седницата на соборот.

Член 47

Соборот може да одлучи одговорот на Извршниот совет на една или повеќе интерпелации да се даде на посебна седница, посветена исклучиво на претресот на интерпелации и ќе го определи денот и часот на таа седница.

Член 48

Одговорот на интерпелацијата се изложува усно.

Пред да му даде збор на претставникот на Извршниот совет за давање одговор на интерпелацијата, претседателот на соборот ќе му даде збор на претставникот на групата пратеници што ја поднела интерпелацијата, усно да ја образложи. Ова образложение може да трае, по правило, 10 минути, но соборот може да одобри и подолго време.

По образложението на интерпелацијата и по давањето на одговор, претседателот на соборот отвора претрес. Во текот на претресот претставникот на Извршниот совет ќе добие збор кога ќе побара.

По завршениот претрес претседателот на соборот ќе му даде збор прво на претставникот на Извршниот совет, а потоа на претставникот на групата пратеници што ја поднела интерпелацијата заради давање изјава.

Ако претставникот на Извршниот совет смета дека е потребно да се прибават нови податоци во врска со интерпелацијата, тој може да предложи одлагање на претресот. Пред гласањето претседателот на соборот ќе го праша претставникот на групата пратеници што ја поднела интерпелацијата дали се согласува со одлагањето.

За одлагањето од претходниот став соборот одлучува без претрес.

Член 49

Претресот по интерпелацијата може да заврши со донесување на резолуција или препорака.

Предлог за донесување на резолуција или препорака може да поднесе секој член на соборот и Извршниот совет. Ако нема предлог на резолуција или препорака, претседателот ќе објави дека се преминува на дневен ред.

Член 50

По повод на одговорот на интерпелацијата или по предлог од најмалку 10 пратеници — членови на соборот, соборот може да постави прашање на доверба на Извршниот совет, односно на претседателот или на одделен член на Извршниот совет.

Прашање на доверба може да постави и Извршниот совет.

Член 51

По поставеното прашање на доверба се спроведува постапката предвидена во дел 4 на глава VIII од Деловникот на Собранието.

Х. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 52**

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 03-2251
29 септември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

332.

Врз основа на член 44 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28.IX.1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 28.IX.1972 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ —
СКОПЈЕ**

I

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје, што ја донесе Советот на Факултетот на седницата од 20.IV.1972 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 03-2261
29 септември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

333.

Врз основа на член 275, став 4 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 септември 1972 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 28 септември 1972 година, по претресот на Анализата за временото запослување на наши граѓани во странство, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

**ЗА ВРЕМЕНОТО ЗАПОСЛУВАЊЕ НА НАШИ
ГРАЃАНИ ВО СТРАНСТВО**

1. Политиката на временото запослување на наши граѓани во странство е дел на севкупната политика на запослувањето во нашата Република. Запослувањето во странство има привремен карактер и се врши организирано преку заводите за запослување, почитувајќи ги притоа принципите на развојот и потребните кадри на стопанството.

2. проблемот на запосленоста во Републиката по својата суштина е актуелен и бара поорганизирани напори и мерки за решавање на безработноста, сообразувајќи ги со Општествениот план за развој на Републиката.

За таа цел потребно е целосно ангажирање на сите заинтересирани фактори во Републиката, особено на Извршниот совет, републичките органи на управата и работните организации.

3. Миграцијата село-град и натаму претставува основен извор за зголемување бројот на безработните, главно, поради се уште нерешените проблеми на селото. За таа цел, соборите се залагаат за поорганизиран пристап кон решавањето на проблемите на селото, врзани со развојот на земјоделското производство, обезбедување на поголема сигурност во политиката на откупот и цените на земјоделските производи, кредитната и даночната политика како и со решавањето проблемите на селото врзани со урбанизацијата, комуналната изградба, инфраструктурата и општествениот стандард.

4. Се укажува на потребата од преземање на ефикасни мерки за спречување одливот во странство на веќе запослените стручни кадри во нашето стопанство преку нивниот поадекватен третман, постимулативно наградување во работните организации и регулирање на условите (во самоуправните акти) под кои тие можат да го напуштат работното место.

5. Враќањето на работниците привремено запослени во странство претставува проблем, за чие решавање, е неопходно потребно изградување на политика и разработување на мерки за нивен организиран прифат во однос на примането на работа и вклучувањето во работниот процес, како и за решавањето на другите проблеми сврзани со нивното враќање.

6. За конкретизирање и подоследно спроведување на политиката на запослување, нејзиното усогласување со политиката на развојот на Републиката и регионите, во иднина и во основа запослувањето, па и ostruchувањето за запослување во странство, треба да се изведува за дејности и гранки за кои во Републиката и регионите со нивниот развој ќе се создаде можност да се запослат нашите граѓани по нивното враќање од привремената работа во странство.

За да се обезбеди политиката на запослување во странство да стане мерка за ублажување на безработноста во Републиката и регионите, потребно е во неа да се вградат критериуми и приоритети (економски, социјални и сл.) за запослувањето на нашите граѓани во странство само од редот на безработните лица и оние што не можат да најдат работа во земјата, а изразиле желба да работат во странство.

7. За квалитативно подобрување на третманот и статусот на нашите работници и поадекватно изедначување со домашните, потребно е натамошно организационо и кадровско приспособување на службите за запослување кои го организираат, подготвуваат и изведуваат запослувањето во странство. Тие ќе треба да бидат квалификувани и оспособени покрај стручното оспособување, поголемо внимание да и посветат на претходната подготовка и упатеноста на нашите граѓани во странство за остварување на правата од работниот однос, условите за сместување и исхрана, правата од социјалното осигурување и сл., како и потполно обезбедување со потребните јавни исправи и документи и нивната упатеност во остварувањето на правата што произлегуваат од нив. Исто така, посебно треба да се обрне внимание на општествено-идејното подготвување на нашите граѓани, како и поцелосно информирање за состојбата во земјата во која се упатуваат.

8. Во поглед на намалувањето бројот на неорганизираното запослување во странство заводите за запослување, како во својата секојдневна работа, така и во дејноста и преку средствата за јавно информирање во земјата треба да покажат поголема активност во правец на информирање на граѓаните за последиците што произлегуваат од овој вид на запослување.

9. Неопходно е потребно Стопанската комора на Македонија, Републичкиот секретаријат за труд и Републичкиот завод за запослување, во заедница со одреден број работни организации, да изработат програма за организирано запослување на работници во странство и тоа: преку изведување на инвестициони зафати од страна на градежната оператива; преку техничко-технолошка соработка со странски партнери од страна на одделни работни организации кои наизменично би ги испраќале своите вишоци од работна рака на привремена работа на одреден рок, при што потоа наместо нив би се испраќале нови работници. На тој начин не само што ќе се проширува стопанската соработка со странство, туку ќе се обезбеди поголема сигурност на нашите работници, ќе се заштитат од одредени видови на експлоатација и злоупотреби, а со тоа би се избегнало неорганизираното, индивидуално запослување во странство на наши работници, а ќе се овозможи организирано запослување на поголем број работници.

Надлежните органи во Републиката особено ќе треба да се заложат за елеминирање на појавите на менаџерство и трговија со работната сила од страна на поединци и организации во нашата Република. За таа цел Републичкиот секретаријат за труд, во заедница со собранијата на општините и Републичкиот совет на синдикатите на Македонија, да направи точен увид во оваа состојба и да предложи соодветни санкции против носителите на овие појави.

10. Органите и организации во Републиката што учествуваат во формирањето на политиката за запослување на наши граѓани во странство — Извршниот совет, Републичкиот секретаријат за труд, Републичкиот секретаријат за економски односи со странство, Републичкиот завод за запослување, Републичкиот завод за социјално осигурување, Стопанската комора на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија и др. да се изборат на ниво на федерацијата, нејзините органи и организации, сојузната политика во областа на запослувањето во странство во иднина да произлегува од интересите и потребите на републиките и покраините. Притоа, таа треба во иднина да се засновува врз два основни принципа: мерка за ублажување на безработноста и висок степен на организираност на запослувањето на наши граѓани во странство.

11. Исто така, на сојузно ниво треба да се покрене измена и дополнување на меѓудржавните спогодби по однос на следното:

— правото на користење на обезбедување во случај на безработност на градежните и сезонските работници запослени во СР Германија да не биде зависно од престојот во оваа земја;

— од страна на Републичкиот завод за запослување пред Сојузното биро за запослување да се покрене иницијатива за измена и дополнување на меѓудржавните договори во смисла на задолжително определување на контингент за стручно оспособување од вкупниот број на работници што странските работодавачи ги бараат во текот на една година. Притоа острчувањето на овие наши граѓани да го финансираат странските работодавачи.

Притоа Сојузното биро вкупниот контингент за острчување по републики и покраини да го рас-

пределува според бројот на неквалификувани безработни лица;

— надлежните републички органи на ниво на сојузот особено ќе треба да се заложат да се изменат оние клаузули од меѓудржавните спогодби со кои им се дозволува на странските служби за запослување од Сојузното биро да бараат врз основа на барањата од странските работодавачи, да им се испратат на работа оние лица што тие поименично ги бараат, без разлика дали се тие запослени или не во нашата земја. Дотолку повеќе што со ваквите клаузули им се дава право на странските работодавачи да ги бараат за запослување преку Сојузното биро и оние работници кои се веќе запослени, односно ја извлекуваат стручната работна сила од нашите работни колективи. Со тоа, всушност, се руше прокламираната политика за запослување во странство како мерка на привремено решавање на безработноста од една страна, а од друга страна веќе има појави од развиените региони да се извлекува запослената работна рака. Поименично запослување би можело да се дозволи во исклучителни случаи.

12. За успешното реализирање на политиката во областа на запослувањето, неопходно е потребен општествен механизам со далеку поголем степен на организираност. За таа цел потребно е да се разгледа можноста за формирање на одбор за запослување при Извршниот совет, аналогно на постоењето на одбори за одредени области и гранки.

13. За поцелосно остварување на правата на работниците времено запослени во странство, што произлегуваат од работниот однос, а регулирани со меѓудржавни конвенции, потребно е кадровски да се прошири Дипломатско-конзуларно претставничката мрежа, како и бројот на социјалните работници од нашата Република.

14. За решавање на проблемите врзани со работењето на информативните центри, на клубовите и дополнителните школи за децата на нашите работници во местата каде што е поголема концентрацијата на наши граѓани, потребно е да се изнајдат трајни извори на финансиски средства за финансирање на овие активности.

15. За да може да се обезбеди целосна евиденција на привремено запослените во странство, да се донесе сојузен закон со кој ќе се создаде обврска за сите лица што одат на работа во странство за тоа да поднесат пријава до заводот за запослување, а тој да биде обврзан да води евиденција за сите граѓани што одат на работа во странство.

Во врска со ова, на ниво на Републиката и општините потребно е да се воведат една ваква комплетна евиденција со сите неопходни податоци за работниците што се на привремена работа во странство.

Предлог за обемот на содржината на оваа евиденција да поднесат Републичкиот завод за статистика и Републиката заедница за запослување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2264

29 септември 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

334.

Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28.IX.1972 година, и на седницата на Просветно — културниот собор, одржана на 28.IX.1972 година, по претресот на материјалот — Основни системски регулативи за развој на техничката култура, а врз основа на член 275 од Деловникот на Собранието на СРМ, ги донесе следните

ЗАКЛУЧОЦИ

Мерките за натамошен развој на техничката култура во Социјалистичка Република Македонија, што беа донесени од Републичкиот и Просветно-културниот собор во текот на 1969 година, придонесоа да се согледаат општествените потреби од оваа дејност, како и да се реализираат некои зафати од значење за натамошниот развој на техничката култура.

Во Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз, Сојузот на синдикатите, Заедничката седница на Републичката конференција на Сојузот на младината и Советот на народна техника и на други места укажано е на значењето и потребата од развивање на масовната техничка култура. Во уставните амандмани на Социјалистичка Република Македонија е истакнато дека „Општеството се грижи за развојот на техничката култура“.

Донесувањето на Законот и формирањето на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите научни таленти ќе овозможи во наредниот период поуспешно откривање, одгледување и стимулирање на младите таленти. Изготвени се проекти за застапување на елементите од техничката култура во домовите за култура, а во Верово, Штип и Скопје се изградени одделни домови за техничка култура. Специјализирани домови од овој вид се проектирани во Кавадарци и Куманово.

Забрзаното дејство на научно-техничката и технолошката револуција наложуваат техничката култура да се одвива преку образованието на сите нивои, што ќе придонесе за забрзување на реструктурирањето и за промени во образованието и ќе доведе до усогласување со потребите на стопанството и општествените дејности.

Меѓутоа, низа мерки за натамошниот развој на техничката култура во Републиката не се реализирани, воглавно поради немање на соодветен републички орган за развојните проблеми од областа на техничката култура, како и поради немање на служби и реферати за развој на техничката култура во општините и некои институции (Републички завод за унапредување на школството и др.).

Проблемите на наставничките и стручни кадри во областа на техничката култура сè уште претставуваат едно од суштествените прашања за натамошниот развој и унапредување на образовно-воспитниот процес во училиштата и општествените организации за техничка култура.

Не е решен проблемот за образование на наставнички кадри за техничка култура во училиштата од втор степен, се уште не е согледано вистинското значење на општо-техничкото образование во заводите за унапредување на школството, изградените домови за техничка култура не можат да ја реализираат својата програма поради слабата опременост, сè уште не се решени проблемите што треба да го овозможат натамошниот развој на пронаоѓаштвото и техничките унапредувања.

Прилично е запоставена работата на ширењето и популаризирањето на техничката култура меѓу производителите на село. Дури и во сферата на образованието малку се води сметка за приспособување на програмите кон практичните потреби

на производителите на село, иако живееме во време на голема примена на технички и агротехнички средства во земјоделското производство.

Масовната техничка култура во сегашниот степен од нашиот развиток бара пристап кој ќе обезбеди решавање на проблемите од оваа област во областа на општествениот и личниот стандард на луѓето.

Проблемите во врска со финансирањето на техничката култура се мошне актуелни и нивно-то решавање е императив за натамошниот развој на техничката култура.

Донесувањето на основните системски регулативи за развој на техничката култура, како и нивната реализација, треба да има мошне големо значење за натамошниот развој на техничката култура.

1. Соборите укажуваат на потребата од утврдување на програма за развој на техничката култура која ќе произлезе од среднорочниот општествен план на Републиката за периодот 1971—1975 година.

Програмата да се темели врз предлозите содржани во материјалите: Основните системски регулативи за развој на техничката култура и материјалот — Техничката култура во СР Македонија — развојни можности. Тоа да биде основа за реално согледување на развојот и унапредувањето со општествено-економскиот развој на СР Македонија.

Програмата да ја обезбеди Републичкиот завод за општествено планирање и Републичкиот секретаријат за образование и наука. Републичкиот завод за општествено планирање да обезбеди третирање на техничката култура во развојниот концепт на Републиката за повеќе години. Републичкиот секретаријат за образование и наука, кој според Законот за републичките органи на управата е задолжен да се грижи за развојот на техничката култура, треба да формира републички координационен одбор за да може техничката култура поцелосно да се спроведува и преку ангажирање на други републички органи. Републичкиот секретаријат за народна одбрана треба во концептот на одбраната и заштитата да го дефинира местото и улогата на организациите за техничко воспитување.

2. Нужно е финансирањето на натамошниот развиток и дејностите на техничката култура, системски да се решаваат, да се надмине буџетскиот начин на финансирање, развојот на техничката култура да биде адекватен со порастот на општествено — материјалната база и националниот доход.

Потребно е да се донесе закон за техничка култура, со кој ќе се определи местото на техничката култура во нашиот систем, а посебно ќе се определат врз трајна основа и изворите на средства и нивната намена за да се овозможи развивањето на масовната техничка култура и ширењето на општотехничките знаења, како основа на современото воспитување и образование, помагање изградбата на објектите за техничка култура и нивното опремување, создавање на поповолни услови за работа на организациите на Народната техника и специјализираните сојузи.

Специфичните зафати од областа на техничката култура треба да се реализираат со помош на финансиски средства и од други фондови.

Поради ова е потребно:

Во Законот за финансирање на културата да се укаже дека техничката култура е интегрален дел на општата култура и дека од фондовите за финансирање на културата треба да се помагаат и дејностите од областа на техничката култура што значат посебен придонес за развој на културата.

Од средствата за финансирање на општонародната одбрана и заштита треба да се финансираат зафатите од областа на техничката култура, што претставуваат посебен придонес од значење за одбраната и заштитата.

Извор на средства за развој и унапредување на техничката култура се и соодветните фондови на работните организации, особено за творештвото на младите, за оспособување на стручни кадри, за подигање нивото на техничката култура, средствата за народна одбрана и други фондови.

3. Техничката култура треба да се развива како воспитна и образовна дејност. Оваа култура е сè позначаен иманентен дел на современото образование. Затоа основните напори во развивањето на техничката култура треба да бидат вложени во сферата на образованието и воспитувањето. Неопходно е основното и средното образование да се темелат уште повеќе врз општо-техничката основа, образованието потесно да се поврзува со производствената работа, да се остварува процесот на креативното образование и воспитување со потребите на техниката, технологијата и непосредното производство во одделни региони.

4. Училиштата и другите установи за образование и воспитување го реализираат техничкото воспитување на децата и младината како составна компонента на образованието и воспитувањето. Нужно е на општотехничкото образование во училиштата да му се посвети поголемо внимание преку обезбедување на материјални и други услови.

Во новиот концепт за образование треба да се обезбедат услови и фонд на часови, што ќе овозможат теоријата уште повеќе да се поврзе со практиката. ОТО треба да стане посовремено и поефикасно и да не се спроведува само како настава, туку тоа да биде составен дел и на воннаставните слободни активности, програмите на општотехничкото образование да се усогласат со современата концепција на техничката култура и со потребите и можностите на учениците.

5. Проектите на училишните згради што ќе се градат задолжително да содржат потребен број кабинети и работилници за настава по општотехничко образование и за творештвото на младите таленти. Ова да се обезбеди преку педагошките нормативи што ќе ги донесе Републичкиот секретаријат за образование и наука.

6. Во идниот период посебно треба да се решава проблемот за создавање на кадри што ќе ја развиваат техничката култура. Овие кадри се неопходни за спроведување на наставата по општотехничко образование во училиштата на средното образование. За спроведувањето на ова се препорачува да се проучи материјата за отворање на посебна катедра на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

7. За да се поправи мошне незадоволувачката состојба во областа на научниот подмладок, кој е многу дефицитарен во техничките науки, напоредно со Републичкиот фонд за помагање на талентите, потребно е да се создадат соодветни материјални претпоставки и во општините, работните организации и научно-истражувачките институции.

8. Неопходно е донесување на регулативи што ќе обезбедат повисок степен на примена на технички средства во станбената и комуналната изградба, јавниот сообраќај, трговијата и друго. Потребно е да се донесат нови прописи за примопредавање на станбени објекти и за ракување со техничките средства на овие објекти. Прописите за техничките стандарди при комуналната изградба, прописите за продавање на техничка стока за задолжителни упатства за ракување и др.

9. Во современите услови на стопанисување техничката култура има значајна улога во развојот на нашиот општествено-економски живот. Во таа смисла неопходни се посовремени решенија и концепции за перманентно образование, кое треба

да обезбеди стекнување на повисок степен на техничка култура на производителите.

И натаму да се развиваат производствено-техничките напревари, тие да се прошират на повеќе специјалности и струки, и да се остварува поголемо поврзување меѓу науката и практиката.

10. Во наставните програми на училиштата во земјоделските реони да се предвидат содржини кои непосредно ќе ги запознаат учениците со агротехниката и ќе ги ориентира на земјоделски занимања.

Посебно да се придонесе за оспособување на непосредните земјоделски производители во ракувањето со техничките средства и користењето на агротехничките мерки во индивидуалното земјоделство и стопанство.

11. Во изградбата и реализацијата на функциите на домовите на културата, потребно е да се применат веќе усвоените критериуми; тие да бидат и фактори за ширење на научни сознанија и технички значења.

Напоредно со тоа треба да се пристапува и кон изградба на специјализирани домови на техничката култура.

Домовите за техничка култура да имаат еднаков статус како и домовите на културата. Тие да претставуваат образовно-воспитни, културни институции од посебен општествен интерес, финансирани од заедниците на образованието и културата.

12. Напредокот во областа на техничката култура бара да се решаваат проблемите околу увозот на опрема за техничко образование, набавка на аудиовизиолошки средства, респондери за наставата и друго. Царинските олеснувања, даночната и кредитната политика треба да придонесат за поголема набавка на технички средства, што ќе овозможат посовремен процес на образованието и воспитувањето.

13. Проблемите на ширењето на научно-техничките сознанија треба да биде работа, пред сè, на научните институции, средствата за масовно комуницирање, радио-телевизијата, печатот, стручните кадри во работните организации и стручните здруженија.

Проширувањето на средствата за масовно комуницирање, и особено создавање на втор телевизиски канал треба да отворат можност за успешна работа во областа на техничкото информирање и образование.

Втората телевизиска програма треба да обезбеди образовна емисија за учениците и популарна емисија за ширење на научно-техничките сознанија кај работните луѓе.

И другите средства за информирање, печатот и списанијата, треба да создадат свои програми за масовно информирање од областа на науката и техниката.

14. Републичкиот секретаријат за образование и наука, според Законот за републичките органи на управата, треба да пристапи кон формирање служба која ќе обезбеди следење на проблемите од областа на техничката култура и предлагање на мерки за напредок во оваа област. Овој Секретаријат повремено треба да го известува Собранието за реализацијата на овие заклучоци.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2256

29 септември 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

335.

Врз основа на член 28 од Законот за здруженијата на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 15/72), републичкиот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ****Член 1**

Регистарот на здруженијата на граѓаните (регистар) се води на начин определен со овој правилник според образецот што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Обрасците на регистарот се водат во укоричена книга.

Пред почетокот на водењето на регистарот надлежниот општински орган за внатрешни работи го заверува регистарот со печат и потпис на старешината на органот, означувајќи го при тоа бројот на страниците што ги содржи регистарот.

Член 2

Запишувањата во регистарот се вршат по редоследот на донесените решенија за запишување во регистарот.

Член 3

Во регистарот во рубриката „Забелешка“ се впишуваат податоците за промената на правилата на здружението, забраната и престанокот на работата на здружението или за новиот назив на здружението.

Покрај податоците од претходниот став во рубриката „Забелешка“ се внесува и бројот и датумот на решението на надлежниот општински орган за внатрешни работи со кое е одобрена промената, забраната работата или е утврден престанокот на работата на здружението.

Член 4

Регистарот и списите од постапката за запишување во регистарот се чуваат трајно.

Член 5

Регистрите што се во употреба на денот на влегувањето во сила на овој правилник можат да се користат.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 04-13234/1

3 октомври 1972 година

Скопје

Републички секретар за
внатрешни работи,
Љупчо Арнаудовски, с. р.

Образец за регистарот на здруженијата
на граѓаните

Реден број	Назив на здружението	Седмиче	Број и датум на решението за запишување на здружението во регистарот	Забелешка

336.

Врз основа на член 17 од Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 15/72), републичкиот секретар за внатрешни работи пропишува

УПАТСТВО**ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ****Член 1**

Пријавување и одјавување на живеалиште, пријавување и одјавување на престојувалиште од член 5 од Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните и пријавување промена на адреса на стан се врши на образецот бр. 1.

Член 2

Пријавување на престојувалиште кога се користат услуги за сместување (член 4 од Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните) се врши на образецот бр. 2.

Член 3

Книгата на гости се води на образецот бр. 3

Член 4

Обрасците бр. 1 до 3 се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 5

Обрасците што се во употреба на денот на влегувањето во сила на овој правилник можат да се користат.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 04-13233/1

3 октомври 1972 година

Скопје

Републички секретар за
внатрешни работи,
Љупчо Арнаудовски, с. р.

Образец број 1
(големина 210 x 148 мм)

ДО ОПШТИНСКИОТ ОРГАН ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Поднесувам

- пријава на живеалиште
- одјава на живеалиште
- пријава за промена на адресата на станот
- пријава на престојувалиште по член 5 од Законот
- одјава на престојувалиште по член 5 од Законот. (Забелешка: потребното да се потцрта) и за себе ги давам следните податоци:

Презиме		
Име		
Роден-а	Ден, месец и година	
	Место, општина и република	
Регистарски број на личната карта и кој орган ја издал		
Адреса што се пријавува односно одјавува	Место	
	Улица и број	
Поранешно живеалиште и адреса (да се пополни само во пријавата)		
Каде заминува (да се пополни само во одјавата)		
Поранешна адреса на станот (да се пополни при промена на адреса на стан)		

Во _____

_____ 19— год.

Подносител на пријавата-одјавата

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВА—ОДЈАВА

Од _____ примена сата на станот (потребното да се потцрта) во _____
 е пријава-одјава за живеалиште, пријава-одјава _____ ул. _____ бр. _____
 за престојувалиште, пријава за промена на адре-

Во _____

_____ 19— год.

Потпис на овластеното лице

Образец број 2
 (големина 210 x 148 мм)

(назив односно име и презиме, место и адреса на давателот на услугата за сместување)

До ОПШТИНСКИОТ ОРГАН ЗА
 ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Презиме		
Роден-а	Ден, месец и година	
	Место, општина и република	
Живеалиште и адреса		
Регистарски број на личната карта и кој орган ја издал		
Датум и час на сместувањето		

Потпис на портирот — станодавецот

Образец број 3
 (големина 297 x 210 мм)

Реден број	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	Датум и место на раѓање	Стално место на живеење и адреса	Регистарски број на личната карта и кој орган ја издал	Број на собата	Датум и час на сместувањето	Датум на заминувањето
1	2	3	4	5	6	7	8

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за ревалоризација на средствата на организациите на здружениот труд од општествените дејности („Службен весник на СРМ“, бр. 32/72), се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Во членот 5 став 1 наместо датата „31.X.1972“, треба да стои „30.XI.1972“.

Од Законодавно-правната комисија на Собранието на СР Македонија, Скопје, бр. 03-2350/72 год.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

121.

Врз основа на чл. 97 и 208в од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 15/71, 16/71 и 60/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗАРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ АРТИКЛИ ВО 1972 ГОДИНА

I

Заради покачувањето цените на некои прехранбени артикли во 1972 година, старосните, инвалидските и семејните пензии остварени до 30 септември 1972 година чиј износ не е поголем од 1000 динари се зголемуваат за 35 динари.

II

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука следува од 1 октомври 1972 година.

III

Како основица за определување износот на зголемувањето на пензиите ќе служи износот на пензијата (без заштитниот додаток) којшто на корисникот му следувал за месец октомври 1972 година.

Зголемувањето на пензиите по оваа одлука не влијае на правото и височината на заштитниот додаток, кој и натаму ќе се исплатува во определениот износ.

IV

При определувањето на зголемувањето на семејните пензии според оваа одлука повеќе корисници на пензија по една основа, односно по едно решение ќе се сметаат како еден корисник.

V

Зголемувањето на пензиите по оваа одлука нема да влезе и да се смета во основицата за усогласување на пензиите со економските движења што ќе се изврши со важност од 1 јануари 1973 година, освен на пензиите кои се зголемени по оваа одлука, а не подлежат на тоа усогласување.

VI

Зголемувањето на пензиите според одредбите на оваа одлука ќе се изврши од Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, по службена должност и без донесување на писмено решение.

VII

Потребни појасненија за примена на одредбите на оваа одлука ќе дава Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

VIII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-3426/1

19 октомври 1972 година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

122.

Врз основа на членот 208б од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 60/71) и членот 107 ст. 2 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65, 14/65, 14/66, 1/67, 23/67, 56/69 и 60/70), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ И ИНВАЛИДНИТЕ ДЕЦА НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА ЖИВЕЕЊЕТО

I

На инвалидите на трудот на кои не им е обезбедено бесплатно сместување и исхрана за времето додека се врши рехабилитацијата во друго место (надвор од местото на постојаното живеење), а користењето на рехабилитацијата не може да се обезбеди со постојан превоз од местото на живеењето до местото каде што се врши рехабилитацијата, им припаѓа паушален надоместок определен според оваа одлука.

II

Паушалниот надоместок во случаите од точката I на оваа одлука изнесува 500 динари месечно.

III

Паушален надоместок според оваа одлука припаѓа и на дете — инвалид на осигуреник, кое се наоѓа на професионална рехабилитација надвор од местото на живеењето.

IV

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на паушалниот надоместок на инвалидите на трудот за времето додека се врши професионалната рехабилитација по прописите за инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 34/71).

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 1972 година.

Бр. 01-3425/1
19 октомври 1972 година
Скопје

Претседател
Мара Минанова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

123.

Врз основа на член 87 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 14.IX.1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Одлуката за висината на стапките за утврдување на основите за пресметување придонесот за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници, бр. 02-16505 од 20.VI.1972 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 22/72 год., се става вон сила.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ СКОПЈЕ

Бр. 02-27803/1
15 септември 1972 година
Скопје

Претседател,
Александар Стојановски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

124.

Врз основа на член 32 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во организациите на здружен труд и работните заедници во општествените дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/72), во натамошен текст: Општествен договор, а по претходно прибавено мислење од Заедничката комисија формирана по одредбите на чл. 22 од Општествениот договор, Службата на општественото книговодство на СР Македонија донесува

МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО САМОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ, ОДДЕЛНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. Организациите на здружен труд и работните заедници во општествените дејности-учесници во самоуправните спогодби, се должни во определените рокови да ѝ достават на надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство одредени податоци за распределба на доходот на дел за акумулација и дел за лични доходи и други податоци во врска со спроведувањето на одредбите од Општествениот договор и самоуправните спогодби.

Според оваа методологија, согласно со чл. 34 од Општествениот договор, одредени податоци за распределба на доходот поднесуваат учесниците во самоуправните спогодби од областа на општествените дејности, и тоа: дејноста на училиштата, научна дејност, култура и просвета, уметност и забава, здравствена дејност, општествените организации, социјалното осигурување, Службата на општественото книговодство, Народната банка, органите на власта и управата и другите општествени служби наведени во Номенклатурата за рас-

поредување на стопанските и други организации и државните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/63, 26/63, 50/64, 11/65 и 13/65), во натамошен текст: организации на здружен труд вон стопанството, органите на власта и управата, општествените организации и другите општествени служби за кои Заедничката комисија формирана по чл. 22 од Општествениот договор, дала согласност истите да склучат самоуправна спогодба во состав на општествените дејности.

2. Корисниците на општествените средства од точката 1 став 2 од оваа методологија — учесници во самоуправните спогодби, одредените податоци за распределба на доходот на дел за акумулација и дел за лични доходи и други податоци во врска со спроведувањето на одредбите од Општествениот договор и самоуправните спогодби ги доставуваат на надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство на обр. РДо-2 — Пресметка за распределба на доходот на дел за акумулација и дел за лични доходи, во три примерока. Образецот, со објаснение за пополнување на образецот, е отпечатен кон оваа методологија и е составен дел на истата.

Организациите — учесници во самоуправните спогодби се должни заедно со пресметката на обр. РДо-2 да ѝ достават на надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство пресметка на обр. РДо-3 врз основа на која се утврдени елементите на односите за распределба на доходот на дел за акумулација и дел за лични доходи, и тоа: коефициентот на стручноста, споредбениот доход, коефициентот на деловниот резултат, односите за распределба на доходот и распределбата на доходот според односите утврдени во чл. 10 од Општествениот договор. Пресметката на обр. РДо-3 е отпечатена кон оваа методологија и е составен дел на истата.

3. Учесниците во самоуправните спогодби пресметките на обр. РДо-2 и РДо-3 ги доставуваат на надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство во определените рокови, и тоа:

а) организациите на здружен труд од вонстопаството што своето книговодство го водат, по сојузни прописи, пресметките ги поднесуваат за период јануари-јуни, јануари-септември и јануари-декември во рокот за поднесување на периодичната пресметка односно завршната сметка заедно со периодичната пресметка односно со завршната сметка;

б) организациите на здружен труд од вонстопаството што своето книговодство го водат по регулаторни прописи, пресметките ги поднесуваат за период јануари-септември, јануари-декември во рокот за поднесување на периодичната пресметка односно завршната сметка заедно со периодичната пресметка односно со завршната сметка;

в) органите на власта и управата што според постојните прописи се должни на Службата на општественото книговодство да ѝ доставуваат само завршна сметка, пресметките ги доставуваат само за период јануари-декември во рокот за поднесување на завршната сметка заедно со завршната сметка;

г) општествените организации и другите општествени служби, кои по постојните прописи не се должни на Службата на општественото книговодство да ѝ ја достават својата завршна сметка, пресметките ги доставуваат за период јануари-декември најдоцна до 28. II. по истекот на годината.

4. Врз основа на податоците од пресметката на обр. РДо-2, пресметката на обр. РДо-3 и податоците од периодичната пресметка односно завршната сметка, Службата на општественото книговодство го следи спроведувањето на самоуправните спогодби и утврдува дали организациите — учесници во самоуправните спогодби, се придржувале во пресметковниот период на мерилата и критериумите

предвидени со Општествениот договор и самоуправната спогодба во врска со распределбата на доходот на дел за акумулација и дел за лични доходи.

На организациите на здружен труд и работните заедници во општествените дејности што во пресметковниот период издвоиле повеќе средства за лични доходи отколку што требало да издвојат според пресметката за распределба на доходот, а со тоа воедно отстапиле од односите утврдени со чл. 10 од Општествениот договор, Службата на општественото книговодство ќе постапи според одредбите на чл. 30 од Законот за општествено договарање и самоуправно спогодување („Службен весник на СРМ“, бр. 24/71) и одредбите на чл. 40 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72).

На тие организации Службата на општественото книговодство ќе им исплатува личен доход согласно на чл. 29 став 2 од Законот за општествено договарање и самоуправно спогодување, односно најповеќе до исплатениот личен доход по работник според завршната сметка од претходната година, сè додека организацијата не постапи по одредбите на чл. 10 од Општествениот договор.

5. Оваа методологија влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Согласен за Заедничката
комисија,
Претседавач,
Ванчо Близнаковски, с. р.

Главен директор,
Благој Симеонов, с. р.

Образец РДо-2

(организација-учесник во спогодбата)
(место)

(дејност)

ПРЕСМЕТКА

за распределба на доходот односно средствата за распределба на дел за акумулација и дел за лични доходи според мерилата утврдени со самоуправната спогодба за период од 1. I. до — 197 — год.

Ред. бр.	Е л е м е н т и	Износ
1.	Остварен доход односно средства за распределба	
2.	Договорни и законски обврски	
3.	Доход за распределба односно средства за распределба (1—2)	
4.	Споредбен доход (СД)	
5.	Коефициент на деловен резултат (КДР)	 %
6.	Просечен број на работниците во организацијата за полно работно време	
7.	Односи за распределба на доходот односно на средствата за распределба:	
	а) до споредбениот доход:	
	— за акумулација	 %
	— за лични доходи	 %
	б) над споредбен доход:	
	— за акумулација	 %
	— за лични доходи	 %
8.	Распределба на доходот односно на средствата за распределба според односите од ред. бр. 7:	
	а) — за акумулација	
	од тоа:	
	— во деловен фонд односно за фонд за опрема	
	б) — за лични доходи	

1	2	3
9. За организациите што по согласност на Заедничката комисија за општествено договарање отстапиле од примената на чл. 10 од Општ дог.		
Односите за распределба според согласноста на Републичката комисија за општествено договарање:		
— за акумулација		
— за лични доходи		
10. Распределени средства за лични доходи од доходот за распределба на периодичната пресметка односно завршната сметка		
11. Повеќе издвоени средства за лични доходи (ред. бр. 10 — ред. бр. 8 под б) односно ред. бр. 10 — ред. бр. 9)		
12. Просечно исплатени лични доходи по работник во организацијата во претходната година		
13. Исплатени лични доходи со придонесите од лични доходи во пресметковниот период		

Дата,

Раководител на
сметководството,

Директор,

**Објаснение за пополнување
на образецот РДо-2**

а) Организациите на здружен труд од вонstopанството што своето книговодство го водат по сојузни прописи:

— на ред. бр. 1 — Остварен доход за пресметковниот период јануари—јуни и јануари—септември, износот од ред. бр. 13 од обр. Деловен резултат во текот на годината, односно износот на истиот реден број од образецот Биланс на успехот;

— на ред. бр. 2 — Договорни и законски обврски, за пресметковниот период, збирот на износите од ред. бр. 30 до 42, освен на редниот број 38 од образецот Деловен резултат во текот на годината, односно збирот на износите од истите редни броеви, освен редниот број 38, од образецот Биланс на успехот;

— на ред. бр. 4 — Споредбен доход, за пресметковниот период и по завршната сметка износот од пресметката за утврдување на елементите на образецот РДо-3 под II — Утврдување на споредбениот доход;

— на ред. бр. 5 — Коефициент на деловниот резултат, за пресметковниот период и по завршната сметка, стапката од пресметката за утврдување на елементите на обр. РДо-3 под III — Утврдување на коефициентот на деловниот резултат;

— на ред. бр. 6 — Просечен број на работниците во организацијата за полно работно време, за пресметковниот период, бројот од редниот број 128 — Посебни податоци од образецот — Деловен резултат во текот на годината, односно од редниот број 9 — Посебни податоци, од образецот — Биланс на успехот;

— на ред. бр. 7 — Односи за распределба на доходот, за пресметковниот период и по завршната сметка, односите од пресметката за утврдување на елементите на образецот РДо-3 под IV — Утврдување на односите за распределба на доходот според одредбите на чл. 10 од Општествениот договор;

— на ред. бр. 8 — Распределба на доходот, за пресметковниот период и по завршната сметка, распределбата на доходот од пресметката за утврдување на елементите на образецот РДо-3 под V — Распределба на доходот односно на средствата за распределба;

— на ред. бр. 9 — Односи за распределба според согласноста на Републичката комисија за општествено договарање и самоуправно спогодување.

ње. На овој реден број ги искажуваат односите за распределба организациите на здружен труд што добиле согласност од Заедничката комисија за општествено договарање и самоуправно спогодување да отстапат од примената на чл. 10 од Општествениот договор;

— на ред. бр. 10 — Распределени средства од доходот за лични доходи по периодичната пресметка односно завршната сметка, за пресметковниот период и по завршната сметка износот од ред. бр. 43 од образецот — Деловен резултат во текот на годината односно од образецот — Биланс на успехот;

— на ред. бр. 12 — Просечно исплатени лични доходи по работник во организацијата од претходната година, износот што ќе се добие кога износот од ред. број 3 — Посебни податоци се подели со бројот на ред. број 9 — Посебни податоци од образецот — Биланс на успехот;

— на ред. бр. 13 — Исплатени лични доходи со придонесите од лични доходи, во пресметковниот период збирот на износите од ред. број 123 и 124 — Посебни податоци од образецот — Деловен резултат во текот на годината односно збирот од редниот број 3 и 4 — Посебни податоци од образецот — Биланс на успехот.

б) Организациите на здружен труд од вонstopанството што своето книговодство го водат по републички прописи:

— на ред. бр. 1 — Остварен доход за пресметковниот период и по завршната сметка, износот од ред. број 13 од образецот — Деловен резултат во текот на годината односно од образецот — Биланс на успехот;

— на ред. бр. 2 — Договорни и законски обврски за пресметковниот период и по завршната сметка, збирот на износите од ред. бр. 27 до 35, освен на ред. број 32, од образецот — Деловен резултат во текот на годината односно од образецот — Биланс на успехот;

— на ред. бр. 4 — Споредбен доход, износот од пресметката за утврдување на елементите на образецот РДо-3 под II — Утврдување на споредбениот доход;

— на ред. бр. 5 — Коефициент на деловен резултат, стапката од пресметката за утврдување на елементите на образецот РДо-3 под III — Утврдување на коефициентот на деловниот резултат;

— на ред. бр. 6 — Просечен број на работниците во организацијата за полно работно време, за пресметковниот период бројот од редниот број 16 — Посебни податоци од образецот — Деловен резултат во текот на годината односно на редниот број 7 — Посебни податоци од образецот — Биланс на успехот;

— на ред. бр. 7 — Односи за распределба на доходот, односите од пресметката за утврдување на елементите на образецот РДо-3 под IV — Утврдување на односите за распределба на доходот според одредбите на чл. 10 од Општествениот договор;

— на ред. бр. 8 — Распределба на доходот, распределбата на доходот од претсметката за утврдување на елементите на обр. РДо-3 под V — Распределба на доходот односно на средствата за распределба;

— на ред. бр. 9 — Односи за распределба според согласноста на Републичката комисија за општествено договарање и самоуправно спогодување. Овој реден број го пополнуваат организациите на здружен труд што добиле согласност од Заедничката комисија за општествено договарање и самоуправно спогодување да отстапат од примената на чл. 10 од Општествениот договор;

— на ред. бр. 10 — Распределени средства од доходот за лични доходи, по периодичната пресметка износот од ред. бр. 36 од образецот — Деловен резултат во текот на годината односно од редниот број 43 од образецот — Биланс на успехот;

— на ред. бр. 12 — Просечно исплатени лични доходи по работник во организацијата од претходната година, износот што ќе се добие кога износот од ред. бр. 3 — Посебни податоци се подели со бројот од ред. број 7 — Посебни податоци од образецот — Биланс на успехот;

— на ред. бр. 13 — Исплатени лични доходи со придонесите од лични доходи, во пресметковниот период збирот на износите од ред. бр. 13 и 14 — Посебни податоци од образецот — Деловен резултат во текот на годината односно збирот на износите од ред. број 2 и 3 — Посебни податоци од образецот — Биланс на успехот.

в) Органите на власта и управата:

— на ред. бр. 1 — Средства за распределба, износот од ред. број 14 колона 5 од образецот III од завршната сметка намален за износот на ред. бр. 25 и 26 од образецот III од завршната сметка;

— на ред. бр. 2 — Договорни и законски обврски. Овој реден број органите на власта и управата не го пополнуваат;

— на ред. бр. 4 — Споредбен доход, износот од пресметката за утврдување на елементите на образецот РДо-3 под II — Утврдување на споредбениот доход;

— на ред. бр. 5 — Коефициент на деловниот резултат, стапката од пресметката за утврдување на елементите на образецот РДо-3 под III — Утврдување на коефициентот на деловниот резултат;

— на ред. бр. 6 — Просечен број на работниците кај органот за полно работно време, бројот што ќе се добие кога податокот од ред. број VI — Вкупно, колона 2 од образецот VII од завршната сметка се подели со бројот 12 — месеците во годината;

— на ред. бр. 7 — Односи за распределба на средствата за распределба, односите од пресметката за утврдување на елементите на образецот

РДо-3 под IV — Утврдување на односите за распределба според одредбите на чл. 10, од Општествениот договор;

— на ред. бр. 8 — Распределба на средствата за распределба, распределбата на средствата за распределба од пресметката за утврдување на елементите под V — Распределба на доходот односно на средствата за распределба;

— на ред. бр. 9 — Односи за распределба според согласноста на Републичката комисија за општествено договарање и самоуправно спогодување. Овој реден број го пополнуваат органите што добиле согласност од Заедничката комисија за општествено договарање и самоуправно спогодување да отстапат од примената на чл. 10 од Општествениот договор;

— на ред. бр. 10 — Распределени средства од доходот односно од средствата за распределба за лични доходи по завршната сметка, износот од ред. број 20 од обр. III од завршната сметка;

— на ред. бр. 12 — Просечно исплатени лични доходи по работник кај органот за претходната година, износот што ќе се добие кога износот од ред. број 20 од образецот III од завршната сметка се намали со придонесите од личен и на личен доход (потражната страна на сметките од групата 25 — Обврски од лични и спрема лични доходи) па потоа се подели со бројот на вработените работници што ќе се добие на начин објаснет за редниот број 6 од образецот РДо-2, а според податоците од претходната година;

— на ред. бр. 13 — Исплатени лични доходи со придонесите од личните доходи, износот од редниот број 20 од образецот III од завршната сметка намален за придонесите на личните доходи (придонесот за Босанска Краина, придонесот за станбена изградба, додатните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување и за професионално заболување и несреќа на работа и друго).

д) Општествените организации и општествените служби:

Образецот РДо-2 општествените организации и општествените служби го пополнуваат на начин објаснет за организациите на здружен труд вон-стопанството што своето книговодство го водат по сојузни или републички прописи или како органи на власта и управата ако своето книговодство го водат по прописите за органите на власта и управата, во зависност од тоа како тие сами одлучиле да го водат своето книговодство.

Обр. РДо-3

ПРЕСМЕТКА

за утврдување на односите за распределба на доходот односно на средствата за распределба на дел за акумулација и дел за лични доходи

I. Утврдување на коефициентот на стручноста

$$КС = \frac{ПР/Р}{ПРо/Ро}$$

ПР — Бројот на работниците во пресметковниот период по квалификационата структура сведен со пондерите од чл. 7 од Општествениот договор

Реден број	Структура на вработените работници	Состојба на вработ. работници според степ. на стручн. подготовка	Пондерац. коефициенти (чл. 7 ст. 2 од Оп. договор)	Зголемување на пондер. коефициенти (чл. 7 ст. 3 од Оп. договор.)	Бројот на вработени работници (3 x 4 x 5) сведе со пондерац. коефициенти
1.	Неквалификувани	.	1,0	.	.
2.	Полуквалификувани	.	1,25	.	.
3.	Квалификувани	.	1,50	.	.
4.	Висококвалификувани	.	1,73	.	.
5.	Ниско стручни	.	1,32	.	.
6.	Средно стручни	.	1,92	.	.
7.	Високо стручни	.	2,30	.	.
8.	Високо стручни	.	2,85	.	.
9.	Магистри спец.	.	3,15	.	.
10.	Доктори на науки	.	3,50	.	.
	Вкупно:	.		Вкупно:	.
Вкупно кол. 6					
$ПР/Р = \frac{\text{Вкупно кол. 6}}{\text{Вкупно кол. 3}} = \dots$					
$КС = \frac{ПРо/Ро}{\text{Забелешка:}}$					
1) Податокот за Р се утврдува според објаснението во Методологијата за редниот број 6 на образецот РДо-2, 2) Податокот за ПРО/РО го дава Заводот за статистика, 3) Податоците во колоната 3 се внесуваат спрема стварната стручна спрема на работниците (чл. 7 став 5 од Општествениот договор).					
II. Утврдување на споредбениот доход (СД) $СД = Р \times \frac{Ао}{Ро} + Р \times \frac{БЛДО \times КС}{Ро} = \dots$					
$СД = (\dots \times \dots) + (\dots \times \dots) = \dots$					
Ао/Ро = Податоците што ги дава Службата на општественото книговодство за акумулацијата на дејноста по работник БЛДО/Ро = Податоци што ги дава Службата на општественото книговодство за бруто личните доходи на дејноста по работник Р = Податокот што се добива, според објаснението дадено за редниот број 6 од образецот РДо-2.					
Забелешка: Утврдениот износ на споредбениот доход се внесува на редниот број 4 од образецот РДо-2					
III. Утврдување на коефициентот на деловниот резултат (КДР) $КДР = \frac{ДР \text{ ред. бр. 3 од обр. РДо-2}}{СД \text{ ред. бр. 4 од обр. РДо-2}} = \dots$					
Забелешка: Утврдениот коефициент се внесува на редниот број 5 од образецот РДо-2.					
IV. Утврдување на односите за распределба на доходот односно на средствата за распределба					
1) Делот од доходот за распределба односно од средствата за распределба до споредбениот доход се распределува според постигнатите односи во претходната година. Овие односи се утврдуваат кога распределените средства на доходот за акумулација односно за лични доходи се ставаат во однос на вкупните средства на доходот за распределба односно средствата за распределба од претходната година, и тоа:					
а) за акумулација (како акумулација се сметаат распределените средства на доходот за распределба (средствата за распределба) по завршната сметка за претходната година за:					
— деловниот фонд — фондот на заедничката потрошувачка — резервниот фонд — фондот на опрема (инвестиции) — издвојувањата за станбена изградба постапка од 4% при исплатата на личните доходи					
— издвојувањата за фондовите за заеднички резерви — издвојувањата за заемот на фондот на Федерацијата за унапред. на стопански недоволно развиените републики и АП Косово Вкупно акумулација: б) за лични доходи со придонесите од лични доходи по завршната сметка од претходната година в) вкупно доходот за распределба (средствата за распределба) до споредбениот доход (а + б) Врз основа на овие податоци се утврдуваат стапките на издвојувањата до споредбениот доход, и тоа:					
— за акумулација = $\frac{а \times 100}{в} = \dots \%$ — за лични доходи = $\frac{б \times 100}{в} = \dots \%$					
Забелешка: Добиените стапки се внесуваат во Пресметката на образецот РДо-2 на ред. број 7 под а).					
2. На редниот број 7 под б) од образецот РДо-2 се внесуваат стапките за распределба на доходот (средствата за распределба) над споредбениот доход утврдени според скалата од чл. 10 став 1 точ. 2 од Општествениот договор.					
V. Утврдување на распределбата на доходот односно на средствата за распределба на дел за акумулација и дел за лични доходи					
а) до споредбениот доход — за акумулација (ред. бр. 4 односно ред. број 3, за организациите што коефициентот на деловниот резултат е под 1,00, помножен со стапката од ред. бр. 7 под а) од образецот РДо-2) б) над споредбениот доход — за акумулација (разликата помеѓу ред. бр. 3 и 4 од обр. РДо-2 помножена со стапката од ред. бр. 7 под б) од обр. РДо-2) в) Вкупно распределбата на доходот односно на средствата за распределба: — за акумулација (а + б) — за лични доходи (остатокот од доходот односно од средствата за распределба по издвојување на акумулацијата)					
Забелешка: Добиените податоци под в) се внесуваат на редниот број 8 од образецот РДо-2.					
197 — год. (дата)					
Директор — Наредбодател, Раководител на сметководството,					

СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ЦЕНТРАЛА ВО СКОПЈЕ

о б ј а в у в а

конечни заеднички елементи за 1971 година предвидени со чл. 6 од Општествениот договор за организациите од општествените дејности во СР Македонија

Реден број	Шифра на дејноста	Назив на дејноста	Број на организациони опфатени во пресметката	Просечен број на работници врз база на полно работно време (Ро)	Просечни бруто издвоени лични доходи по запослени (ЛДРб)	Акумулација на дејноста по запослен (Ао)
1.	911-00	Дејност на школи	481	18.449	20.404.00	1.414.00
2.	911-70	Виши, високи школи и факултети	21	2.198	32.300.00	3.028.00
3.	912-00	Научна дејност	32	1.726	24.813.00	5.264.00
4.	913-00	Културно просветна дејност	109	1.282	22.268.00	2.877.00
5.	914-00	Уметничко-забавна дејност	30	2.387	23.352.00	3.700.00
6.	915-00	Здравствена дејност	84	11.378	23.060.00	3.819.00
7.	916-00	Социјална заштита	118	3.412	20.942.00	4.438.00
8.	917-00	Фискултура	66	452	14.200.00	1.978.00
9.	011-00	Општествени организации	275	1.419	21.567.00	4.870.00
10.	012-00	Стопански комори	1	122	36.487.00	1.447.00
11.	013-11, 30 и 40	Народна банка СОК и Лутрија	12	1.241	34.421.00	5.995.00
12.	013-80	Останати финансиски организац	5	142	38.098.00	7.465.00
13.	014-00	Социјално осигурување	10	900	26.739.00	3.951.00
14.	015-00	Органи на власта и управата	212	7.011	22.785.00	1.193.00
15.	016-00	Останати општествени служби	30	45	13.290.00	1.490.00
16.	211-83	Ветеринарни станици	32	295	23.332.00	3.990.00
17.	411-10	Урбанистички заводи	9	211	41.005.00	6.262.00

$$\frac{\text{Про}}{\text{Р}} = 1,88$$

СОДРЖИНА

325.	Закон за премејрот и катастарот на земјиштето — — — — —	729
326.	Закон за утврдување на катастарскиот приход — — — — —	737
327.	Закон за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита — — —	739
328.	Закон за основите на изборниот систем во организациите на здружениот труд — —	739
329.	Закон за „Детска недела“ — — — — —	741
330.	Закон за доставување печатени работи на определени установи — — — — —	742
331.	Одлука за постапката за спроведување на одделни одредби на Уставните амандмани XVII, XXXII, XXXV, XXXVI и XXXVIII — — — — —	743
332.	Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје — — — — —	748
333.	Заклучоци за временото запослување на наши граѓани во странство — — — —	748
334.	Заклучоци за мерките за натамошен развој на техничката култура во Социјалистичка Република Македонија — — —	750
335.	Правилник за регистарот на здруженијата на граѓаните — — — — —	752

336.	Упатство за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните — — — — —	752
	Исправка на Законот за ревалоризација на средствата на организациите на здружениот труд од општествените дејности	754

Општи акти на самоуправните интересни заедници

121.	Одлука за вонредно усогласување на пензиите заради зголемување цените на некои прехранбени артикли во 1972 година	754
122.	Одлука за височината на паушалниот надоместок на инвалидите на трудот и инвалидните деца на осигуреници за времето додека се врши професионална рехабилитација надвор од местото на живеењето	754
123.	Одлука за ставање вон сила на Одлуката за висината на стапките и за утврдување на основите за пресметување придонесот за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници — — —	755

Општи акти на самоуправните организации

124.	Методологија за искажување на потребните податоци од страна на учесниците во самоуправните спогодби, одделните општествени договори и Општествениот договор за организациите на здружен труд и работните заедници во општествените дејности — — — — —	755
------	---	-----